



Упатство за корисникот

Авторски права

Ниеден дел од оваа публикација не смее да се умножува, да се чува во систем за вчитување или да се пренесува во каков било облик или со какво било средство - електронски или механички, со фотокопирање, снимање или на друг начин, без претходна писмена дозвола од Seiko Epson Corporation. Не се презема никаква патентна одговорност во врска со користењето на информациите што се содржани во документот. Не се презема никаква одговорност ниту за штетите настанати од употребата на информациите содржани во документот. Информациите содржани овде се наменети само за користење со овој производ на Epson. Epson не одговара за примената на овие информации со други производи.

Ниту корпорацијата Seiko Epson ниту нејзините подружници не одговараат кон купувачот на овој производ или трети лица за штети, загуби, трошоци, или трошоци предизвикани од набавувањот или трети лица како резултат на несреќа, неправилна употреба, или злоупотреба или неовластени промени на овој производ, поправки или измени кај овој производ, или (освен САД) непочитување на упатствата за ракување и одржување на корпорацијата Seiko Epson.

Корпорацијата Seiko Epson и нејзините подружници не одговараат за никакви штети или проблеми кои произлегуваат од употребата на кои било опции или кои било производи за широка потрошувачка различни од оние означени како Original Epson Products (оригинални производи на Epson) или Epson Approved Products (одобрени производи на Epson) од корпорацијата Seiko Epson.

Корпорацијата Seiko Epson не одговара за никаква штета предизвикана од електромагнетно попречување што се појавува поради употребата на кои било кабли за поврзување различни од оние означени како Epson Approved Products (одобрени производи на Epson) од корпорацијата Seiko Epson.

© 2014 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Содржината на овој прирачник и спецификациите на овој производ се предмет на промена без известување.

Трговски марки

Трговски марки

□ EPSON® е регистриран заштитен знак, а EPSON EXCEED YOUR VISION или EXCEED YOUR VISION е заштитен знак на корпорацијата Seiko Epson.

□ PRINT Image Matching™ и логото PRINT Image Matching се трговски марки на корпорацијата Seiko Epson.

Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. Сите права се задржани.

□ EPSON Scan software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

□ libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

□ SDXC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.



□ Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

□ Apple, Macintosh, Mac OS, OS X, Bonjour, Safari, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. AirPrint and the AirPrint logo are trademarks of Apple Inc.

□ Google Cloud Print™, Chrome™, Chrome OS™, and Android™ are trademarks of Google Inc.

□ Adobe, Adobe Reader, Acrobat, and Photoshop are trademarks of Adobe systems Incorporated, which may be registered in certain jurisdictions.

□ Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.

□ Известување: Останатите имиња на производи што се употребени овде се наменети само за идентификување и може да се трговски марки на нивните соодветни сопственици. Epson се одрекува од сите права на овие марки.

Содржина

Авторски права

Трговски марки

За овој прирачник

Вовед во упатствата.	7
Ознаки и симболи.	7
Описи што се користат во прирачникот.	7
Референци за оперативни системи.	8

Важни упатства

Безбедносни упатства.	9
Совети и предупредувања за печатачот.	10
Совети и предупредувања за поставување/ користење на печатачот.	10
Совети и предупредувања за користење на печатачот со безжично поврзување.	11
Совети и предупредувања за користење мемориски картички.	11
Совети и предупредувања за користење на ЛЦД-екранот.	11
Заштита на личните податоци.	12

Основни информации за печатачот

Имиња и функции на деловите.	13
Контролна таблица.	15
Копчиња.	15
Водич за LCD-екранот.	16
Опции за менија.	17
Режим Копирај.	17
Режим Отпечати фотографии.	18
Режим Скенирај.	18
Режим Хартија за пишување.	18
Режим Поставување.	19
Режим Поставување Wi-Fi.	20

Ставање хартија

Претпазливости при ракување со хартија.	21
Достапни хартии и капацитети.	22
Листа на видови хартија.	22
Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна.	23

Ставање оригинални на Стакло на скенерот

Вметнување мемориска картичка

Поддржани мемориски картички.	29
Вметнување и вадење мемориска картичка.	29

Печатење

Печатење од контролната таблица.	31
Печатење фотографии со бирање од мемориска картичка.	31
Печатење на оригинална хартија за пишување и календари.	32
Печатење фотографии со другите опции.	32
Печатење од компјутер.	33
Основни информации за печатење - Windows.	33
Основни информации за печатење - Mac OS X.	35
Двострано печатење (само за Windows).	36
Печатење неколку страници на еден лист.	38
Печатење приспособено кон големината на хартијата.	39
Печатење повеќе датотеки заедно (само за Windows).	40
Зголемено печатење и правење постери (само за Windows).	41
Печатење со користење на напредните функции.	47
Печатење фотографии со Epson Easy Photo Print.	49
Печатење од паметни уреди.	49
Користење на Epson iPrint.	49
Користење на AirPrint.	51
Откажување на печатењето.	52
Откажување на печатењето - копче на печатачот.	52
Откажување на печатењето - Windows.	52
Откажување на печатењето - Mac OS X.	52

Копирање

Скенирање

Скенирање преку контролната таблица.	54
Скенирање на компјутер.	54

Содржина

Од скенирање на компјутер (WSD)	54
Скенирање од компјутер	55
Основи на скенирањето	55
Скенирање со напредните опции	58
Скенирање од паметни уреди	61

Дополнување мастило

Проверување на нивоата на мастилото	63
Проверување на нивоата на мастилото - Windows	63
Проверување на нивоата на мастилото - Mac OS X	63
Шифри на шишињата со мастило	64
Претпазливости при ракување со шишињата со мастило	64
Дополнување на резервоарите за мастило	65

Подобрување на квалитетот за печатење и скенирање

Проверка и чистење на главата за печатење	69
Проверка и чистење на главата за печатење - Контролна таблица	69
Проверка и чистење на главата за печатење - Windows	70
Проверка и чистење на главата за печатење - Mac OS X	71
Замена на мастилото во цевките за мастило	71
Замена на мастилото во цевките за мастило - Windows	71
Замена на мастилото во цевките за мастило - Mac OS X	72
Порамнување на главата за печатење	72
Порамнување на главата за печатење - Контролна таблица	72
Порамнување на главата за печатење - Windows	73
Порамнување на главата за печатење - Mac OS X	73
Чистење на патеката за хартија од дамки од мастило	73
Чистење на Стакло на скенерот	74

Апликации и информации за мрежни услуги

Услуга Epson Connect	75
Web Config	75

Работа со Web Config во интернет-прегледник	76
Работа со Web Config на Windows	76
Работа со Web Config на Mac OS X	76
Неопходни апликации	77
Двигател за печатачот за Windows	77
Двигател за печатачот за Mac OS X	80
EPSON Scan (двигател за скенерот)	83
Epson Event Manager	83
Epson Easy Photo Print	84
E-Web Print (Само за Windows)	84
EPSON Software Updater	84
Деинсталирање апликации	85
Деинсталирање апликации - Windows	85
Деинсталирање апликации - Mac OS X	86
Инсталирање апликации	86
Ажурирање на апликациите и фирмверот	87

Решавање проблеми

Проверување на состојбата на печатачот	88
Проверка на кодовите за грешки на LCD-екранот	88
Проверка на состојбата на печатачот - Windows	89
Проверка на статусот на печатачот - Mac OS X	89
Отстранување заглавена хартија	90
Отстранување заглавена хартија од Додавање хартија од задна страна	90
Отстранување заглавена хартија од внатрешноста на печатачот	90
Хартијата не се внесува правилно	92
Проблеми со напојувањето и контролната таблица	93
Печатачот не се вклучува	93
Печатачот не се исклучува	93
ЛЦД-екранот се затемнува	93
Печатачот не печати	93
Проблеми со отпечатеното	94
Квалитетот на исписот е слаб	94
Квалитетот на копирањето е слаб	95
Сликата од задната страна на оригиналот се појавува на копираната слика	96
Позицијата, големината или маргините на исписот се неточни	96
Хартијата е замачкана или изгужвана	96
Неточни или погрешно отпечатени знаци	97
Отпечатената слика е превртена	97

Содржина

Проблемот со исписот не може да се избрише.	97	Спецификации на поддржаните податоци.	106
Други проблеми со печатењето.	98	Димензии.	107
Печатењето е премногу бавно.	98	Спецификации за електриката.	107
Печатењето забавува многу при непрекинато печатење.	98	Спецификации за животната средина.	107
Не може да почне скенирање.	98	Системски барања.	108
Не може да се стартува со скенирање кога се користи контролната табла.	99	Регулаторни информации.	108
Проблеми со скенирани слики.	99	Стандарди и одобренија.	108
Квалитетот на скенирањето е слаб.	99	Ограничувања за копирање.	109
Знаците се заматени.	100	Проверка на вкупниот број страници внесени низ печатачот.	109
Слика од другата страна на оригиналот се појавува на скенираната слика.	100	Проверка на вкупниот број страници внесени низ печатачот - Контролна табла.	110
На скенираната слика се појавува ефект на контраст (мрежест ефект).	100	Проверка на вкупниот број страници внесени низ печатачот - Windows.	110
Подрачјето за скенирање или подрачјето не е правилно.	101	Проверка на вкупниот број страници внесени низ печатачот - Mac OS X.	110
Проблемот со скенираната слика не може да се избрише.	101	Штедење енергија.	110
Други проблеми со скенирање.	102	Штедење енергија - Контролна табла.	111
Не може да се скенира во Целосно автом. режим во EPSON Scan.	102	Штедење енергија - Windows.	111
Прегледот на сликички не работи правилно.	102	Штедење енергија - Mac OS X.	111
Скенирањето е премногу бавно.	102	Превезување на печатачот.	111
Скенирањето сопира кога се сканира во PDF/Multi-TIFF.	102	Пристапување на мемориска картичка од компјутер.	114
Други проблеми.	102	Каде да се обратите за помош.	115
Мал електричен шок при допир на печатачот.	102	Веб-локација за техничка поддршка.	115
Звуките додека работи се високи.	102	Контактирање со поддршката на Epson.	115
Податоците не може да се зачуват на мемориска картичка.	103		
Апликацијата е блокирана од заштитен ѕид (само за Windows).	103		
„?“ се прикажува на екранот за избирање фотографии.	103		
Се прикажува порака за ресетирање на нивоата на мастилото.	103		
Додаток			
Технички спецификации.	104		
Спецификации на печатачот.	104		
Спецификации на скенерот.	104		
Спецификации на интерфејсот.	105		
Спецификации на Wi-Fi.	105		
Безбедносен протокол.	105		
Поддржани услуги од други лица.	105		
Спецификации за надворешните мемориски уреди.	106		

За овој прирачник

Вовед во упатствата

Последните верзии на следните упатства се достапни на интернет-страницата за поддршка на Epson.

<http://www.epson.eu/Support> (Европа)

<http://support.epson.net/> (надвор од Европа)

- Почнете оттука (хартиен прирачник)

Содржи информации за поставување на печатачот, инсталирање на софтверот, користење на печатачот, решавање проблеми и сл.

- Упатство за корисникот (PDF-прирачник)

Овој прирачник. Содржи севкупни информации и упатства за користење на печатачот и за решавање проблеми.

- Мрежно упатство (дигитален прирачник)

Дава информации за мрежните поставувања и решавањето проблеми кога печатачот се користи во мрежа.

Како и прирачниците погоре, видете и ја помошта вклучена во разните софтверски апликации на Epson.

Ознаки и симболи



Внимание:

Упатства што мора да се следат внимателно за да се избегне физичка повреда.



Важно:

Упатства што мора да се почитуваат за да се избегне оштетување на вашата опрема.

Белешка:

Обезбедува дополнителни информации и информации за упатување.

- ➔ Поврзани информации

Води кон поврзани делови.

Описи што се користат во прирачникот

- Кадрите на екранот од двигателот за печатачот и екраните за EPSON Scan (двигателот за скенерот) се од Windows 8.1 или Mac OS X v10.9.x. Содржината што е прикажана на екраните се разликува во зависност од моделот и ситуацијата.
- Илустрациите на печатачот што се користат во прирачников се само примери. Иако може да има мали разлики, зависно од моделот, начинот на ракување е ист.

За овој прирачник

- ❑ Некои од ставките на менито на LCD-екранот се разликуваат, зависно од моделот и поставките.

Референци за оперативни системи

Windows

Во овој прирачник, термините „Windows 8.1“, „Windows 8“, „Windows 7“, „Windows Vista“ и „Windows XP“ се однесуваат на оперативните системи. Освен тоа, „Windows“ се користи како референца за сите верзии.

- ❑ Оперативен систем Microsoft® Windows® 8,1
- ❑ Оперативен систем Microsoft® Windows® 8
- ❑ Оперативен систем Microsoft® Windows® 7
- ❑ Оперативен систем Microsoft® Windows Vista®
- ❑ Оперативен систем Microsoft® Windows® XP
- ❑ Оперативен систем Microsoft® Windows® XP професионално издание x64

Mac OS X

Во овој прирачник, „Mac OS X v10.9.x“ се однесува на „OS X Mavericks“, а „Mac OS X v10.8.x“ се однесува на „OS X Mountain Lion“. Освен тоа, „Mac OS X“ се однесува на „Mac OS X v10.9.x“, „Mac OS X v10.8.x“, „Mac OS X v10.7.x“ и „Mac OS X v10.6.8“.

Важни упатства

Безбедносни упатства

Прочитајте ги и следете ги овие упатства за безбедно користење на печатачот. Чувајте го прирачников за проверки во иднина. Внимавајте и да ги следите сите предупредувања и упатства означени на печатачот.

- ❑ Користете го само струјниот кабел доставен заедно со печатачот и не користете го кабелот со друга опрема. Користењето други кабли со овој печатач или користењето на доставениот струен кабел со друга опрема може да доведе до пожар или струен удар.
- ❑ Проверете дали вашиот кабел за наизменична струја ги исполнува соодветните локални стандарди за безбедност.
- ❑ Никогаш сами не расклопувајте ги, не менувајте ги или не обидувајте се да ги поправите кабелот, приклучокот, печатачот, скенерот или другите опции, освен како што е конкретно објаснето во упатствата за печатачот.
- ❑ Исклучете го печатачот од струја и побарајте помош од стручни лица за сервисирање во следниве ситуации:

Кабелот за струја или приклучокот е оштетен, во печатачот влегла течност; печатачот паднал или кукиштето е оштетено, печатачот не работи нормално или покажува значителна промена во работата. Не приспособувајте контроли што не се опфатени со упатствата за ракување.
- ❑ Ставете го печатачот близку до сидниот штекер од кој може лесно да се исклучи.
- ❑ Не поставувајте го и не складирајте го печатачот надвор, во близина на прекумерна нечистотија или прашина, извори на топлина, или на места што се подложни на електрични удари, вибрации, висока температура или влажност.
- ❑ Внимавајте да не истурите течност на печатачот и не ракувајте со печатачот со влажни раце.
- ❑ Чувајте го печатачот на растојание од најмалку 22 см од електростимулатори на срцето. Радиобрановите од овој печатач можат негативно да се одразат врз работата на електростимулаторите на срцето.
- ❑ Контактирајте со вашиот добавувач ако се оштети ЛЦД-екранот. Ако ги натопените рацете со растворот од течен кристал, темелно исплакнете ги со сапун и вода. Ако растворот од течен кристал ви влезе во очите, веднаш исплакнете ги со вода. Ако по темелното плакнење имате непријатно чувство или проблеми со видот, веднаш одете на лекар.
- ❑ Внимавајте да не допирате мастило кога ракувате со резервоарите за мастило, капачината на резервоарите и отворени шишиња со мастило или капачини на шишињата.
 - ❑ Доколку ви капне мастило на кожата, измијте ја со сапун и вода.
 - ❑ Доколку Ви влезе мастило во очите, веднаш исплакнете ги со вода. Доколку чувството на неугодност или проблемите со видот продолжат и по плакнењето, веднаш јавете се на лекар.
 - ❑ Ако ви влезе мастило во устата, веднаш одете на лекар.
- ❑ Не навалувајте и не тресете шише со мастило откако ќе го отворите; тоа може да предизвика протекување.
- ❑ Чувајте ги шишињата со мастило и резервоарите со мастило вон дофат на деца. Не дозволувајте деца да пијат од шишињата за мастило и капачината на шишињата, ниту да ракуваат со нив.

Совети и предупредувања за печатачот

Прочитајте ги и следете ги овие упатства за да избегнете оштетување на печатачот или имотот. Чувајте го прирачникот за подоцнешна употреба.

Совети и предупредувања за поставување/користење на печатачот

- Немојте да ги блокирате или покривате вентилите и отворите на печатачот.
- Користете го единствено изворот за напојување означен на лепенката на печатачот.
- Избегнувајте употреба на истото струјно коло од апаратите за фотокопирање или системите за воздушна регулација кои редовно се вклучуваат и исклучуваат.
- Избегнувајте електрични приклучоци контролирани од прекинувачи или автоматски релеи.
- Целиот компјутерски систем треба да биде подалеку од можни извори на електромагнетно влијание, како што се звучници или бази на безжични телефони.
- Каблите за довод на електрична енергија треба да бидат така поставени за да се избегне нагризување, отсекување, загревање, набирање и извиктување. Не ставајте предмети врз каблите за довод на електрична енергија и не дозволувајте каблите да бидат приклештени или да се гази по нив. Посебно внимавајте сите кабли за довод на електрична енергија да се прави на краевите и местата каде што влегуваат и излегуваат од трансформаторот.
- Ако со печатачот користите продолжен кабел, внимавајте вкупната јачина на струја на апаратите изразена во ампери кои се вклучени во продолжниот кабел да не ја надминува јачината на струја за кабелот изразена во ампери. Исто така, внимавајте вкупната јачина на струјата на сите апарати вклучени во сидниот приклучок да не го надминува капацитетот на јачината на струјата на сидниот приклучок.
- Ако планирате да го користите печатачот во Германија, инсталацијата во зградата мора да е заштитена со 10-амперски или 16-амперски осигурувач за да се обезбеди заштита од краток спој и заштита од поголем напон.
- Кога го поврзувате печатачот на компјутер или друг уред со кабел, внимавајте на точната поставеност на приклучоците. Секој приклучок има само една правилна насока. Ставање приклучок во погрешна насока може да ги оштети и двета уреда поврзани со кабелот.
- Ставете го печатачот на рамна, стабилна површина што е поширока од основата на печатачот во сите насоки. Печатачот нема да работи правилно ако не е поставен во хоризонтална положба.
- При складирање или пренесување на печатачот, не навалувајте го, не ставајте го вертикално или не превртувајте го; инаку може да протече мастило.
- Оставете простор над печатачот за да можете целосно да го подигнете капакот за документи.
- Оставете доволно простор од предната страна на печатачот, за да излезе целосно хартијата.
- Избегнувајте места кои подлежат на нагли промени на температура и влажност. Исто така, чувајте го печатачот подалеку од директна сончева светлина, извори на силна светлина или топлина.
- Не ставајте предмети во отворите на печатачот.
- Не ставајте ја раката во печатачот при печатење.
- Не допирајте ги белиот плоснат кабел и цевките за мастило што се наоѓаат во печатачот.
- Не користете спрејови што содржат запаливи гасови во или околу печатачот. Така може да предизвикате пожар.

Важни упатства

- Не поместувајте ја главата на печатачот со рака. Во спротивно може да го оштетите печатачот.
- Внимавајте скенерот да не ви ги фати прстите кога го затворате.
- Не притискајте пресилно на стакло на скенерот при поставување на оригиналите.
- Не продолжувајте со печатење кога нивото на мастилото е под долната линија на резервоарот.
Понатамошното користење на печатачот кога нивото на мастилото е под долната линија може да го оштети печатачот. Epson препорачува полнење на сите резервоари за мастило до горната линија кога не се работи со печатачот за да се ресетираат нивоата на мастило.
- Секогаш исклучувајте го печатачот со користење на копчето . Не вадете ги каблите од печатачот и не исклучувајте ја струјата од приклучокот сè додека светлото  не престане да трепка.
- Пред да го превезувате печатачот, внимавајте дали главата за печатење се наоѓа во својата почетна положба (крајно десно).
- Ако не планирате да го користите печатачот подолго време, исклучете го кабелот од електричниот приклучок.

Совети и предупредувања за користење на печатачот со безжично поврзување

- Радио бранови од печатачот може да влијаат негативно на работата на медицинска електронска опрема ида предизвикаат нивна неисправна работа. Кога го користите печатачот во медицински објекти или близку до медицинска опрема, следете ги упатствата на овластените лица што ги претставуваат медицинските објекти и почитувајте ги сите упатства и насоки на медицинската опрема.
- Радио бранови од печатачот може да влијаат негативно на работата на автоматски контролирани уреди како автоматски врати или противпожарни аларми и може да доведат до несреќа поради неисправност. Кога го користите печатачот близу автоматски контролирани уреди, почитувајте ги сите упатства и насоки на тие уреди.

Совети и предупредувања за користење мемориски картички

- Не вадете ја мемориската картичка и не исклучувајте го печатачот додека ламбичката за мемориската картичка трепка.
- Начините за користење мемориски картички се разликуваат во зависност од типот на картичката. За повеќе информации, погледнете во прирачникот спакуван со вашата мемориска картичка.
- Користете само мемориски картички што се компатибилни со печатачот.

Поврзани информации

➔ „Спецификации за поддржаните мемориски картички“ на страница 106

Совети и предупредувања за користење на ЛЦД-екранот

- ЛЦД-екранот може да има неколку мали светли или темни точки и поради своите карактеристики може да има нерамномерна сјајност. Ова е вообичаено и не значи дека е оштетен на некаков начин.
- Користете само сува и мека крпа за чистење. Не употребувајте течни или хемиски средства за чистење.
- Надворешниот капак на LCD-екранот може да се скрши ако се удри силно. Контактирајте со продавачот ако површината на экранот се лупи или напукнува и не допирајте ги и не обидувајте се да ги отстраните скршените делови.


Важни упатства

Заштита на личните податоци


Кога ќе го дадете печатачот некому или го фрлате, избришете ги сите лични информации во меморијата на печатачот избирајќи **Поставување > Обнови стандардни поставки > Сите поставки** на контролната табла.

Основни информации за печатачот


Имиња и функции на деловите



①	Границник	Ја води хартијата право во печатачот. Лизнете го до работовите на хартијата.
②	Додавање хартија од задна страна	Внесува хартија.
③	Држач за хартија	Ја држи ставената хартија.
④	Заштитник за додавачот	Спречува надворешни супстанции да навлезат во печатачот. Обично чувайте го заштитникот затворен.
⑤	Излезна фиока	Ја држи исфрлената хартија. Пред да печатите, кренете го сопирачот за да спречите исфрлената хартија да падне во фиоката.
⑥	Контролна таблица	Раководи со работата на печатачот.


Основни информации за печатачот

①	Скенер	Ги скенира поставените оригинални. Се отвора кога се вади заглавена хартија од печатачот.
②	Цевка за мастило	Носи мастило до главата за печатење.
③	уред со резервоари за мастило	Го содржи резервоарите за мастило.
④	Резервоари за мастило	Носи мастило до цевките за мастило.
⑤	Глава за печатење	Прска мастило.



①	Капак за документи	Ја блокира надворешната светлина кога се скенира.
②	Стакло на скенерот	Поставете ги оригиналите.
③	Отвор за мемориска картичка	Вметнете мемориска картичка.

Основни информации за печатачот




❶	Приклучок за наизменична струја	Го поврзува кабелот за напојување.
❷	Порта USB	Поврзува USB-кабел за поврзување со компјутер.


Контролна табла

Аголот на контролната табла може да се менува.

За да ја спуштите контролната табла, притиснете ја раката од задната страна на таблатата како што е прикажано подолу.



Копчиња




Основни информации за печатачот

①		Го вклучува или исклучува печатачот. Не исклучувајте додека трепка светлото за напојување (додека печатачот работи или обработува податоци). Откачете го струјниот кабел кога е изгаснато светлото за напојување.
②		Се прикажува почетниот еcran.
③		Користете ги копчињата за да изберете мени и притиснете го копчето OK за да го извршите избраното мени.
④		Ја прекинува тековната операција или се враќа на претходниот еcran.
⑤		Започнува дејство како што е печатење или копирање.

Водич за LCD-екранот

На LCD-екранот се прикажуваат менија и пораки. Изберете мени или поставка притискајќи ги копчињата .



①	Прикажани се икони што ја покажуваат состојбата на мрежата.	
		Покажува проблем со безжичната (Wi-Fi) мрежна врска на печатачот или дека печатачот бара безжична (Wi-Fi) мрежна врска.
		Покажува дека печатачот е поврзан со безжична (Wi-Fi) мрежа. Бројот на ленти ја покажува јачината на сигналот на врската. Колку повеќе ленти има, толку е посилна врската.
		Покажува дека печатачот е поврзан со безжична (Wi-Fi) мрежа во режим Ad Hoc.
		Покажува дека безжичната (Wi-Fi) мрежа е оневозможена или дека печатачот се поврзува.
		Покажува дека печатачот е поврзан со безжична (Wi-Fi) мрежа во режим Simple AP.
		Покажува дека печатачот е поврзан со безжична (Wi-Fi) мрежа во режим Wi-Fi Direct.
		Покажува дека Wi-Fi Direct е оневозможена или дека печатачот се поврзува.
②	Кога се прикажани и , може да лизгате десно или лево.	
③	Прикажани се достапните копчиња. Во овој пример, може да продолжите кон избраното мени со притискање на копчето OK.	

Основни информации за печатачот


④	Ова е името на прикажаниот екран.
⑤	Прикажани се достапните копчиња. Во овој пример, може да го одредите бројот на копии со притискање на копчето ▲ или ▼.
⑥	Прикажани се достапните копчиња. Во овој пример, може да изберете Во боја или Ц-Б со притискање на копчето ◀ или ▶.

Опции за менија**Режим Копирај****Горен еcran со режим за копирање**

Мени	Поставки и објаснувања
Копии	Внесете го бројот на копии.
Во боја/Ц-Б	Изберете ја бојата за копирање.

Опции за менија

За да пристапите до следните менија, притиснете го копчето OK на горниот еcran со режим за **Копирај**, а потоа притиснете го копчето ▼ на следниот еcran.

Мени	Поставки и објаснувања
Намали/Зголеми	<p>Го зголемува или намалува оригиналот.</p> <p>Автоматско приспособување: Ја скенира областа што содржи текст и слики како и просторот од ознаката за агол и ги зголемува или намалува скенираните податоци да одговараат на избраната големина на хартија.</p>  <p>Приспособ. големина(%): Го одредува зголемувањето за да се зголеми или намали оригиналот.</p>
Голем. на хартијата	Изберете ја големината на хартијата што сте ја ставиле.
Тип на хартија	Изберете ја хартијата што сте ја ставиле.
Квалитет	<p>Изберете го квалитетот на копирањето.</p> <p>Нацрт: Овозможува побрзо печатење, но исписите можат да бидат бледи.</p> <p>Најдобар: Овозможува печатење со повисок квалитет, но брzinата на печатење е помала.</p>

Основни информации за печатачот

Мени	Поставки и објаснувања
Густина	Поставете ја густината на копиите. Зголемете го нивото на густина кога резултатите од копирањето се премногу светли. Намалете го нивото на густина кога мастилото се размачкува.

Режим Отпечати фотографии

За да пристапите до следните менија, притиснете го копчето OK кога ќе се прикаже фотографија на еcranот, а потоа притиснете го копчето ▼ на следниот еcran.

Мени	Поставки и објаснувања
Голем. на хартијата	Изберете ја големината на хартијата што сте ја ставиле.
Тип на хартија	Изберете ја хартијата што сте ја ставиле.
Квалитет	Изберете го квалитетот на печатење. Бирањето Најдобар овозможува печатење со поголем квалитет, но брзината на печатење може да биде помала.

Режим Скенирај

Мени	Поставки и објаснувања
Со компјутер (JPEG)	Ја сочувува скенираната слика на компјутер во формат JPEG.
Со компјутер (PDF)	Ја сочувува скенираната слика на компјутер во формат PDF.
Со компјутер (е-пошта)	Ја приложува скенираната слика на е-пошта.
Со компјутер (WSD)	Складира скенирани податоци на компјутер поврзан на мрежа со англиска верзија на Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, и Windows Vista.

Режим Хартија за пишување

Мени	Поставки и објаснувања
Хартија со линии	Печати некои типови на хартија со линии, листови со графикони или музички листови на хартија со големина A4.
Листови за пишување	Печати некои типови на хартија за пишување на хартија со големина A4 со фотографија од мемориската картичка поставена како задница. Фотографијата се печати бледо за да може на истата лесно да се пишува.
Календар	Печати неделен или месечен календар на хартија со големина A4. Изберете период за месечниот календар.

Основни информации за печатачот**Режим Поставување**

Мени	Поставки и објаснувања		
Одржување	Проверка на прскалките	Печатење образец за да се изврши проверка дали прскалките на главата за печатење се затнати.	
	Чистење на главата	Ги чисти затнатите прскалки во главата за печатење.	
	Порамнување на главата за печатење	Ја прилагодува главата за печатење за да се подобри квалитетот на печатењето.	
	Ресетирајте ги нивоата на мастило	Изберете ја оваа функција за да ги ресетирате нивоата на мастилото пред да ги дополните резервоарите.	
	Чистење на водилките за хартија	Користете ја оваа опција да додавате хартија за чистење кога има дамки од мастило на внатрешните валци или се јавил проблем со додавањето на хартија.	
Поставување на печатачот	Поставки за изворот на хартија	Поставки за хартијата	Изберете ги големината на хартијата и типот на хартијата што ја ставивте. Може да ги изберете и кога ставате хартија.
		Изв. за пос. за хар.	Ве известува кога поставките за хартија на задачата за печатење се разликуваат од поставките зачувани во печатачот.
		Конфиг. на хартијата	Автоматски го прикажува екранот со поставки за хартија кога е ставена хартија. AirPrint не е достапна кога е оневозможена.
	Таймер за исклучување	Автоматски го исклучува печатачот кога изминало одредено време и не се извршиле никакви дејствија. Можете да го прилагодите времето пред да се примени управувањето со енергија. Секое зголемување ќе влијае врз енергетската ефикасност на производот. Размислувајте еколошки пред да извршите каква било промена.	
	Јазик/ Language	Изберете јазик на екранот.	
	Таймер за спиење	Изберете го временскиот период пред печатачот да влезе во режим на спиење (режим на штедење енергија) кога не се врши никаква работа. ЛЦД-екранот ќе поцрни кога ќе измине одреденото време.	
Мрежни поставки	Лист за состојба на печатење	Печати лист за состојба на мрежата.	
	Поставување Wi-Fi	Поставување Wi-Fi на почетниот екран е брз пристап што служи за пристапување до ова мени. За детали за секое мени, видете ја табелата Поставување Wi-Fi .	
	Проверка на врската	Го проверува статусот на мрежната врска и го печати извештајот од проверката на мрежната врска. Доколку има некакви проблеми со врската, видете во извештајот од проверката за да го решите проблемот. Погледнете во <i>Мрежно упатство за повеќе информации</i> .	

Основни информации за печатачот

Мени	Поставки и објаснувања
Услуги Epson Connect	Можете да го прекинете или да го продолжите Epson Connect или услугата за печатење Google Cloud Print или да го откажете користењето на услугите (обновување на стандардните поставки). За повеќе информации, погледнете го следново.
Услуги за печатење со Google Cloud	https://www.epsonconnect.com/ http://www.epsonconnect.eu (само Европа)
Споделување датотеки	Изберете го методот на поврзување помеѓу печатачот и компјутерот што ќе има пристап за запишување до мемориската картичка вметната во печатачот. Пристап за читање и запишување му се дава на компјутерот со приоритетна врска. На други компјутери им се дава само пристап за читање.
Обнови стандардни поставки	Ресетирање на избраните поставки на основните.

Поврзани информации

► „Режим Поставување Wi-Fi“ на страница 20

Режим Поставување Wi-Fi

Видете *Мрежно упатство* за да ги одредите следниве поставки.


Мени	Поставки и објаснувања
Волшебник за поставување Wi-Fi	Изберете SSID, внесете лозинка, а потоа поврзете го печатачот со безжична (Wi-Fi) мрежа.
Копче за притискање (WPS)	Го поврзува печатачот со безжична (Wi-Fi) мрежа со притискање на WPS-копчето на безжичниот пренасочувач.
PIN-код (WPS)	Во услужната програма на безжичниот пренасочувач, внесете го PIN-кодот прикажан на еcranот на печатачот и поврзете го печатачот со безжична (Wi-Fi) мрежа.
Автоматско поврзување на Wi-Fi	Лесно поврзете го печатачот со безжична (Wi-Fi) мрежа користејќи компјутер поврзан со безжичниот пренасочувач. Со едноставно следење на упатствата на еcranот на компјутерот, може да ги одредите поставките на мрежата без да внесувате SSID или безбедносен клуч.
Оневозможете Wi-Fi	Ја оневозможува врската со исклучување на Wi-Fi без бришење на информациите за мрежата. За да ја овозможите врската, поставете ја безжичната (Wi-Fi) мрежа повторно.
Поставув. Wi-Fi Direct	Го поврзува печатачот со безжична (Wi-Fi) мрежа без безжичен пренасочувач.

Ставање хартија


Ставање хартија

Претпазливости при ракување со хартија

- Прочитајте ги листовите со упатства испорачани со хартијата.
- Издувајте ја и порамнете ги работите на хартијата пред да ја ставите. Не дувајте и не виткајте фотографска хартија. Така може да се оштети страната за печатење.



- Ако хартијата е извиткана, исправете ја или свиткајте ја малку во спротивната насока пред да ја ставите. Печатењето на извиткана хартија може да предизвика заглавување на хартијата и замачкување на исписот.



- Не користете хартија што е брановидна, искината, исечена, превиткана, влажна, предебела, претенка или хартија со налепници на неа. Користењето таква хартија предизвика заглавување на хартијата и замачкување на исписот.
- Издувајте ги и порамнете ги работите на пликовите пред да ги ставите. Кога купчињата пликови се надуени, притиснете ги да се сплескаат пред да ги ставите.



- Не користете пликови што се извиткани или превиткани. Користењето такви пликови предизвика заглавување на хартијата и замачкување на исписот.
- Не користете пликови со лепливи површини на преклопувањето или пликови со прозорец.
- Избегнувајте користење пликови што се претенки бидејќи можат да се извикаат при печатењето.

Поврзани информации

► „Спецификации на печатачот“ на страница 104

Ставање хартија

Достапни хартии и капацитети

Epson препорачува користење оригинална хартија Epson за да се обезбедат висококвалитетни исписи.

Оригинална хартија Epson

Име на медиумот	Големина	Капацитет за ставање (листови)	Рачно двострано печатење
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	80*	✓
Epson Premium Glossy Photo Paper	A4, 13x18 см (5x7 инча), 16:9 широка (102x181 мм), 10x15 см (4x6 инча)	20	–
Epson Matte Paper-Heavyweight	A4	20	–
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A4	80	–

* За рачното двострано печатење, може да ставите најмногу 30 листа хартија со веќе испечатена една страна.

Белешка:

Достапноста на хартијата зависи од локацијата. За најнови информации за хартијата достапни во вашието подрачје, контактирајте со поддршката на Epson.

Комерцијално достапна хартија

Име на медиумот	Големина	Капацитет за ставање (листови)	Рачно двострано печатење
Обична хартија	Letter, A4, B5, A5, A6	До линијата покажана со триаголникот на граничникот.*	✓
	Legal, Одредена од корисникот	1	
Плик	Плик #10, Плик DL, Плик C6	10	–

* За рачното двострано печатење, може да ставите најмногу 30 листа хартија со веќе испечатена една страна.

Поврзани информации

➔ „Веб-локација за техничка поддршка“ на страница 115

Листа на видови хартија

За да добиете најдобри резултати при печатењето, изберете го типот хартија што е соодветен за хартијата.

Име на медиумот	Тип медиум	
	Контролна табла	Двигател за печатач
Epson Bright White Ink Jet Paper*	обична хартија	обични хартии


Ставање хартија

Име на медиумот	Тип медиум	
	Контролна табла	Двигател за печатач
Epson Premium Glossy Photo Paper*	Prem. Glossy	Epson првокласна сјајна
Epson Matte Paper-Heavyweight*	Matte	Epson Матирана
Epson Photo Quality Ink Jet Paper*	Matte	Epson Матирана
Обична хартија*	обична хартија	обични хартии
Плик	Плик	Плик


- * Овие видови хартија се компатибилни со Exif Print и PRINT Image Matching кога се печатат со двигателот за печатење. За повеќе информации, видете во документацијата испорачана со дигиталната камера компатибилна со Exif Print или PRINT Image Matching.

Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна

1. Отворете го штитникот, извлечете го држачот за хартија, па навалете го наназад.




2. Лизнете го граничникот налево.



Ставање хартија


- Ставете хартија вертикално долж десната страна на додавање хартија од задна страна со страната за печатење свртена нагоре.




Важно:

Не ставајте повеќе од максимално назначениот број листови хартија. За обична хартија, не ставајте хартија над линијата покажана со триаголникот на граничникот.

Пликови



Издупчена хартија




Белешка:

- Ставете еден лист хартија без дупки за подврзување горе или долу.
- Прилагодете ја положбата за печатење на вашата датотека за да избегнете печатење над отворите.

Ставање хартија

- Лизнете го граничникот до работ на хартијата, а потоа затворете го штитникот на додавачот.



- Проверете ја моменталната големина на хартијата и поставките за тип на хартија прикажани на контролната табла. За да ги користите поставките, изберете **Не менувај** со копчето **▲** или **▼**, притиснете го копчето OK а потоа продолжете со чекор 7. За да ги смените поставките, изберете **Смени** со копчето **▲** или **▼**, притиснете го копчето OK а потоа продолжете со следниот чекор.



Важно:

Екранот со поставки за хартијата не се прикажува доколку хартијата не е внесена допирајќи на десната страна на додавање хартија од задна страна. Се појавува грешка кога ќе почнете со печатење.

Белешка:


Ако сте ја оневозможиле поставката **Конфиг. на хартијата** экранот за поставки за хартијата не се прикажува. Одете на чекор 7.

- На экранот со поставки за големина на хартијата, изберете ја големината на хартијата со копчето **◀** или **▶**, а потоа притиснете го копчето OK. На экранот со поставки за тип на хартија, изберете го типот на хартија на истиот начин, а потоа притиснете го копчето OK. Потврдете ги поставките, па притиснете го копчето OK.

Белешка:

Можете да го прикажете экранот за поставките за големината и типот на хартијата избрајќи **Поставување > Поставување на печатачот > Пост. за изв. на хар. > Поставки за хартијата**.

- Лизгајте ја излезната фиока, а потоа подигнете го стоперот.



Ставање хартија

Белешка:

Вратете ја преостанатата хартија во пакувањето. Ако ја оставите во печатачот, хартијата може да се извртка или може да се намали квалитетот на печатењето.

Поврзани информации

- ➔ „Претпазливи при ракување со хартија“ на страница 21
- ➔ „Достапни хартии и капацитети“ на страница 22

Ставање оригинални на Стакло на скенерот


Ставање оригинални на Стакло на скенерот




Важно:

Кога ставате кабасти оригинални како книги, спречете надворешна светлина да свети директно на стакло на скенерот.

1. Отворете го капакот за документи.



2. Избришете прашина или дамки на стакло на скенерот.
3. Ставете го оригиналнот со лицето надолу и лизнете го до ознаката во аголот.




Белешка:

Не е скенира подрачјето од 1,5 mm од работивите на стакло на скенерот.

Ставање оригинални на Стакло на скенерот

Ако скенирате со **Целосно автом. режим** или преглед на сликички во EPSON Scan, ставете го оригиналот 4,5 mm од хоризонталните и вертикалните рабови на стакло на скенерот.



Белешка:

- Ставајте повеќе фотографии барем 20 mm една од друга.
- Фотографиите треба да се поголеми од 15 x 15 mm.

4. Полека затворете го капакот.


Белешка:

Извадете ги оригиналите по скенирањето или копирањето. Ако ги оставите оригиналите на стакло на скенерот долго време, може да се залепат за површината од стаклото.

Вметнување мемориска картичка

Вметнување мемориска картичка

Поддржани мемориски картички

	miniSD* miniSDHC* microSD* microSDHC* microSDXC*
	SD SDHC SDXC

* Ставете адаптер што одговара на отворот за мемориски картички. Инаку картичката може да се заглави.

Поврзани информации

➔ „Спецификации за поддржаните мемориски картички“ на страница 106

Вметнување и вадење мемориска картичка


1. Вметнете мемориска картичка во печатачот.

Печатачот почнува да ги чита податоците и светлото трепка. Кога ќе заврши читањето, светлото престанува да трепка и останува запалено.




Важно:

Не пикајте ја картичката со сила докрај во отворот. Не треба да е целосно вметната.



Вметнување мемориска картичка

- Кога ќе завршите со користење на мемориската картичка, внимавајте светлото да не трепка, па извадете ја картичката.



Важно:

Ако ја извадите мемориската картичка додека светлото трепка, податоците на картичката може да се изгубат.

Белешка:

Ако пристапувате на мемориската картичка од компјутер, треба да ракувате со компјутерот за безбедно вадење на уредот.

Поврзани информации

- „Приступување на мемориска картичка од компјутер“ на страница 114

Печатење

Печатење од контролната табла

Печатење фотографии со бирање од мемориска картичка

1. Ставете хартија во печатачот.



Важно:

Одредете ги поставките за хартијата преку контролната табла.

2. Вметнете мемориска картичка во печатачот.



Важно:

Не вадете ја мемориската картичка додека не завршите со печатењето.

3. Влезете во **Отпечати фотографии** од почетниот еcran со копчето **◀** или **▶**, па притиснете го копчето **OK**.
4. Користете го копчето **◀** или **▶** за да изберете фотографија и користете го копчето **▲** или **▼** за да го одредите бројот на копии. Кога печатите повеќе од една фотографија, повторете ја постапката.
5. Притиснете на копчето **OK** за да се прикаже еcranот за потврда на поставките за печатење.
6. За да ги смените поставките за печатење, притиснете на копчето **▼** за да се прикаже еcranот со поставки. Користете го копчето **▲** или **▼** за да изберете поставки како што се големина на хартија и тип на хартија и менувајте ги поставките со копчето **◀** или **▶**. Кога ќе завршите, притиснете го копчето **OK**.
7. Притиснете го копчето **◊**.


Поврзани информации

- „Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 23
- „Листа на видови хартија“ на страница 22
- „Вметнување мемориска картичка“ на страница 29
- „Режим Отпечати фотографии“ на страница 18

Печатење

Печатење на оригинална хартија за пишување и календари

Лесно може да печатите хартија со линии, календари и оригинална хартија за пишување користејќи го менито **Хартија за пишување**.



1. Ставете хартија во печатачот.



Важно:

Одредете ги поставките за хартијата преку контролната табла.

2. За да печатите на хартија за пишување користејќи фотографија од вашата мемориска картичка, внесете ја мемориската картичка во печатачот.
3. Влезете во **Хартија за пишување** од почетниот еcran со копчето **◀** или **▶**, па притиснете го копчето **OK**.
4. Изберете ставка од менито користејќи го копчето **◀** или **▶**, па притиснете го копчето **OK**.
5. Следете ги упатствата за печатење на еcranот.

Поврзани информации

- ➔ „Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 23
- ➔ „Вметнување мемориска картичка“ на страница 29
- ➔ „Режим Хартија за пишување“ на страница 18

Печатење фотографии со другите опции

Во овој дел се претставени другите опции за печатење што се достапни преку контролната табла.

Печатење DPOF

Печатачот е компатибилен со DPOF (Digital Print Order Format, Формат за дигитални налози за печатење) верзија 1.10. DPOF е формат што складира дополнителни информации за фотографиите како датум, време, корисничко име и информации за печатењето. Камерите компатибилни со DPOF овозможуваат да

Печатење

одредите која слика на мемориската картичка да се печати и бројот на копиите. Кога ќе се вметне мемориската картичка во печатачот, се печатат фотографиите избрани од камерата.

Белешка:

За информации како се поставува печатењето на камерата, видете во документацијата испорачана со неа.

Кога ќе вметнете мемориска картичка во печатачот, се прикажува еcran за потврда. Притиснете на копчето OK за да се прикаже екранот за почеток на печатењето. Притиснете го копчето \diamond за да почнете да печатите. Ако сакате да ги смените поставките за печатење, притиснете го копчето \blacktriangledown . Ставките за поставување се исти како во режимот **Отпечати фотографии**.

Поврзани информации

→ „Режим Отпечати фотографии“ на страница 18

Печатење од компјутер

Основни информации за печатење - Windows


Белешка:

- Видете во електронската помош за објаснување на ставките за поставување. Кликнете со десното копче на некоја ставка, а потоа кликнете **Помош**.
- Операциите се разликуваат, зависно од апликацијата. Видете во помошта на апликацијата за детали.

1. Ставете хартија во печатачот.
2. Отворете ја датотеката што сакате да ја печатите.
3. Изберете **Печатење** или **Поставување печатење** од менито **Датотека**.
4. Изберете го својот печатач.

Печатење

5. Изберете **Претпочитани вредности** или **Својства** за да пристапите до прозорецот од двигателот за печатачот.



6. Одредете ги следниве поставки.

- Голем. на документ: Изберете ја големината на хартијата што сте ја ставиле во печатачот.
- Ориентација: Изберете ја ориентацијата што ја поставувате во апликацијата.
- Вид хартија: Изберете го типот хартија што сте ја ставиле.
- Боја: Изберете **Сива палета** кога сакате да печатите црно-бело или во сиви нијанси.

Белешка:

Кога печатите на пликови, изберете Хоризонтално како поставка за Ориентација.

7. Кликнете **OK** за да го затворите прозорецот на двигателот на печатачот.

8. Кликнете **Печати**.

Поврзани информации


- ➔ „Достапни хартии и капацитети“ на страница 22
- ➔ „Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 23
- ➔ „Водич за двигателот на печатачот за Windows“ на страница 78
- ➔ „Листа на видови хартија“ на страница 22

Печатење**Основни информации за печатење - Mac OS X****Белешка:**

Операциите се разликуваат во зависност од апликацијата. За повеќе информации, погледнете ја помошта на интернет.

1. Ставете хартија во печатачот.
2. Отворете ја датотеката што сакате да ја печатите.
3. Изберете **Print** од менито **File** или друга команда за да влезете во полето за печатење.

Ако е потребно, кликнете на **Прикажи ги деталите** или ▾ за да го проширите прозорецот за печатење.



4. Направете ги следниве поставувања.


- Печатач: Изберете го вашиот печатач.
- Пред-поставки: Изберете кога сакате да ги користите меморираните поставки.
- Голем.на харт.: Изберете ја големината на хартијата што сте ја ставиле во печатачот.
- Ориентација: Изберете ја ориентацијата што ја поставувате во апликацијата.

Белешка:

Кога печатате на пликови, изберете ја широката ориентација.

Печатење

5. Изберете **Поставки за печатење** од скок-менито.



Белешка:

Каде Mac OS X v10.8.x или понов, ако не се прикаже менито **Поставки за печатење**, движагателот за печатачот Epson не бил инсталриран правилно.

Изберете **System Preferences** од менито > **Printers & Scanners** (или **Print & Scan**, **Print & Fax**), отстранете го печатачот, па додадете го печатачот повторно. Видете го следното за да додадете печатач.

<http://epson.sn>

6. Направете ги следниве поставувања.
- Media Type:** Изберете го типот хартија што го ставивте.
 - Сива палета:** Изберете да печатите во црно или нијанси на сиво.

7. Кликнете **Печати**.

Поврзани информации


- ➔ „Достапни хартии и капацитети“ на страница 22
- ➔ „Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 23
- ➔ „Водич за движагателот на печатачот за Mac OS X“ на страница 81
- ➔ „Листа на видови хартија“ на страница 22

Двострано печатење (само за Windows)

Движагателот на печатачот печати автоматски двојеки ги парните и непарните страници. Кога печатачот ќе заврши со печатење на непарните страници, превртете ја хартијата следејќи ги упатствата за да ги

Печатење

испечатите парните страници. Можете и да печатите брошура што може да се направи со преклопување на исписот.



Белешка:

- ❑ Ако не користите хартија што е соодветна за двострано печатење, квалитетот на печатењето може да биде послаб и може да дојде до заглавување хартија.
- ❑ Зависно од хартијата и податоците, може да пробие мастило на другата страна на хартијата.
- ❑ Ако е исклучен **EPSON Status Monitor 3**, отворете го двигателот на печатачот, кликнете **Проширени поставки** на картичката **Одржување**, па изберете **Вклучи EPSON Status Monitor 3**.
- ❑ Двостраното печатење може да не е достапно кога на печатачот му се пристапува преку мрежа или се користи како делен печатач.

1. Ставете хартија во печатачот.
2. Отворете ја датотеката што сакате да ја печатите.
3. Отворете го прозорецот на двигателот за печатачот.
4. Изберете **Рачно (Поврзување по долгиот раб)** или **Рачно (Поврзување по краткиот раб)** од **Двострано печатење** на картичката **Главна**.
5. Кликнете **Поставки**, одредете ги соодветните поставки, а потоа кликнете **OK**.

Белешка:

За да печатите како брошура, изберете **Книшка**.

6. Поставете ги останатите ставки на картичките **Главна** и **Повеќе опции** како што е потребно, а потоа кликнете **OK**.
 7. Кликнете **Печати**.
- Откако ќе заврши печатењето на првата страница, на компјутерот прикажува појавен прозорец. Следете ги упатствата на еcranот.

Поврзани информации

- ➔ „[Достапни хартии и капацитети](#)“ на страница 22
- ➔ „[Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна](#)“ на страница 23
- ➔ „[Основни информации за печатење - Windows](#)“ на страница 33

Печатење

Печатење неколку страници на еден лист

Можете да печатите две или четири страници со податоци на еден лист хартија.



Печатење неколку страници на еден лист - Windows

1. Ставете хартија во печатачот.
2. Отворете ја датотеката што сакате да ја печатите.
3. Пристапете до прозорецот на двигателот за печатачот.
4. Изберете **2-нагоре** или **Четиристррано** како поставување за **Повеќе страници** на картичката Главна.
5. Кликнете на **Редослед на стр**, направете ги соодветните поставувања, а потоа кликнете **OK** за да го затворите прозорецот.
6. Поставете ги останатите ставки на картичките **Главна** и **Повеќе опции** како што е потребно, а потоа кликнете **OK**.
7. Кликнете **Печати**.

Поврзани информации

- ➔ „Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 23
- ➔ „Основни информации за печатење - Windows“ на страница 33

Печатење неколку страници на еден лист - Mac OS X

1. Ставете хартија во печатачот.
2. Отворете ја датотеката што сакате да ја печатите.
3. Отворете го полето за печатење.
4. Изберете **Распоред** од скок-менито.

Печатење

5. Поставете го бројот на страници во **Страници на лист, Насока на распоред** (распоред на страницата) и **Рамка**.
6. Поставете ги останатите ставки како што е потребно.
7. Кликнете **Печати**.

Поврзани информации

- ➔ „[Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна](#)“ на страница 23
- ➔ „[Основни информации за печатење - Mac OS X](#)“ на страница 35

Печатење приспособено кон големината на хартијата

Можете да печатите според големината на хартијата што е ставена во печатачот.



Печатење приспособено кон големината на хартијата - Windows

1. Ставете хартија во печатачот.
2. Отворете ја датотеката што сакате да ја печатите.
3. Пристапете до прозорецот на двигателот за печатачот.
4. Направете ги следниве поставувања на картичката **Повеќе опции**.
 - Голем. на документ: Изберете ја големината на хартијата што ја поставувате во апликацијата.
 - Излезна хартија: Изберете ја големината на хартијата што ја ставате во печатачот.

Да собере на страница е избрано автоматски.

Белешка:

Доколку сакате да печатите намалена слика во центарот на страницата, изберете **Централно**.

5. Поставете ги останатите ставки на картичките **Главна** и **Повеќе опции** како што е потребно, а потоа кликнете **OK**.
6. Кликнете **Печати**.

Печатење

Поврзани информации

- ➔ „Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 23
- ➔ „Основни информации за печатење - Windows“ на страница 33

Печатење приспособено кон големината на хартијата - Mac OS X


1. Ставете хартија во печатачот.
2. Отворете ја датотеката што сакате да ја печатите.
3. Отворете го полето за печатење.
4. Изберете ја големината на хартијата што ја ставате во апликацијата како поставување за **Големина на харт..**
5. Изберете **Работа со хартија** од скок-менито.
6. Изберете **Приспособување според големината на хартијата**.
7. Изберете ја големината на хартијата што е ставена во печатачот како поставување за **Големина на излезната хартија**.
8. Поставете ги останатите ставки како што е потребно.
9. Кликнете **Печати**.

Поврзани информации

- ➔ „Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 23
- ➔ „Основни информации за печатење - Mac OS X“ на страница 35

Печатење повеќе датотеки заедно (само за Windows)

Аранжер на налози Лajt ви овозможува да комбинирате неколку датотеки создадени од различни апликации и да ги печатите како една. Можете да ги одредите поставките за печатење за комбинирани датотеки, како што се изглед, распоред на печатење и насока.



Белешка:

За да отворите **Проект за печатење** што е зачуван во **Аранжер на налози Лajt**, кликнете **Аранжер на налози Лajt** на картичката за **Одржување** од движителот за печатачот. Потоа, изберете **Отвори** од менито **Файл** за да ја изберете датотеката. Наставката на сочуваниите датотеки е „.ecl“.

1. Ставете хартија во печатачот.

Печатење

2. Отворете ја датотеката што сакате да ја печатите.
3. Пристапете до прозорецот на двигателот за печатачот.
4. Изберете **Аранжер на налози Лајт** на картичката Главна.
5. Кликнете **ОК** за да го затворите прозорецот двигателот за печатачот.
6. Кликнете **Печати**.

Се прикажува прозорецот **Аранжер на налози Лајт**, работата за печатење се додава во **Проект за печатење**.

7. Додека е отворен прозорецот **Аранжер на налози Лајт**, отворете ја датотеката што сакате да ја комбинирате со тековната датотека, а потоа повторете ги чекорите од 3 до 6.

Белешка:

Ако го затворите прозорецот на **Аранжер на налози Лајт**, несочуваниот **Проект за печатење** се брише.
За да печатите подоцна, изберете **Зачувaj** од менито **Файл**.


8. Изберете ги менијата **Распоред** и **Уреди** од **Аранжер на налози Лајт** за да го уредите **Проект за печатење** по потреба.
9. Изберете **Печати** од менито **Файл**.

Поврзани информации

- ➔ „[Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна](#)“ на страница 23
- ➔ „[Основни информации за печатење - Windows](#)“ на страница 33

Зголемено печатење и правење постери (само за Windows)

Можете да печатите една слика на повеќе листови хартија за да создадете поголем постер. Можете да отпечатате ознаки за порамнување што помагаат при составувањето на листовите.



1. Ставете хартија во печатачот.
2. Отворете ја датотеката што сакате да ја печатите.
3. Пристапете до прозорецот на двигателот за печатачот.
4. Изберете **Постер 2x1, Постер 2x2, Постер 3x3** или **Постер 4x4** од **Повеќе страници** на картичката Главна.

Печатење


5. Кликнете **Поставки**, направете ги соодветните поставувања, а потоа кликнете **OK**.
6. Поставете ги останатите ставки на картичките **Главна** и **Повеќе опции** како што е потребно, а потоа кликнете **OK**.
7. Кликнете **Печати**.

Поврзани информации

- ➔ „Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 23
- ➔ „Основни информации за печатење - Windows“ на страница 33


Правење постери со користење Преклопувачки ознаки за порамнување

Еве еден пример како да направите постер кога е избрано **Постер 2x2**, а **Преклопувачки ознаки за порамнување** е избрано во **Печати ознаки за сечење**.




Печатење

- Подгответе ги Sheet 1 и Sheet 2. Отсечете ги маргините од Sheet 1 според вертикалната сина линија преку центарот од горните и долните ознаки.




- Ставете го работ од Sheet 1 врз Sheet 2 и порамнете ги ознаките, а потоа привремено залепете ги двета листа заедно од задната страна.




Печатење

3. Отсечете ги преклопените листови на два според вертикалната црвена линија преку ознаките за подредување (овој пат, линијата од левата страна на ознаките).




4. Залепете ги листовите заедно од задната страна.




5. Повторете ги чекорите од 1 до 4 за да ги залепите заедно Sheet 3 и Sheet 4.

Печатење

6. Отсечете ги маргините од Sheet 1 и Sheet 2 според хоризонталната сина линија преку центарот од ознаките на левата и десната страна.




7. Ставете ги работите од Sheet 1 и Sheet 2 врз Sheet 3 и Sheet 4 и порамнете ги ознаките, а потоа привремено залепете ги заедно од задната страна.




Печатење

8. Отсечете ги преклопените листови на два според хоризонталната црвена линија преку ознаките за подредување (овој пат, линијата над ознаките).




9. Залепете ги листовите заедно од задната страна.



Печатење

10. Отсечете ги преостанатите маргини според надворешната водилка.

**Печатење со користење на напредните функции**

Во овој дел се претставено разни дополнителни функции за распоред и печатење што се достапни преку дигиталниот монитор на печатачот.

Поврзани информации

- ➔ „Дигитален монитор за Windows“ на страница 77
- ➔ „Дигитален монитор за Mac OS X“ на страница 80

Добавање меморирана вредност за печатење за да печатите лесно

Ако создадете свои меморирани вредности на често користени поставки за печатење на дигиталниот монитор на печатачот, лесно можете да печатите со избор на меморирана вредност од списокот.

Печатење

Windows

За да додадете своја меморирана вредност, поставете ги ставките како што се **Голем. на документ** и **Вид хартија** на картичката **Главна** или **Повеќе опции**, а потоа кликнете **Додади/Отстрани пред-поставки** во **Пред-поставки за печатење**.

Белешка:

*За да избришете додадена меморирана вредност, кликнете **Додади/Отстрани пред-поставки**, изберете ја меморираната вредност што сакате да ја избришете од листата, па избришете ја.*

Mac OS X

Отворете го полето за печатење. За да додадете своја меморирана вредност, поставете ги ставките како што се **Голем.на харт.** и **Media Type**, а потоа зачувайте ги тековните поставки како меморирани вредности во поставката **Presets**.

Белешка:

*За да избришете додадена пред-поставка, кликнете **Presets > Show Presets**, изберете го името на пред-поставката што сакате да ја избришете од списокот, па избришете ја.*

Печатење на намален или зголемен документ

Можете да ја намалите или да ја зголемите големината на некој документ за одреден процент.

Windows

Поставете ја **Голем. на документ** на картичката **Повеќе опции**. Изберете **Намали/Зголеми документ**, **Зумирај на**, а потоа внесете процент.

Mac OS X

Изберете **Page Setup** од менито **File**. Изберете ги поставките за **Format For** и **Paper Size**, па внесете процент во **Scale**. Затворете го прозорецот, па печатете следејќи ги основните упатства за печатење.

Приспособување на бојата за печатење

Можете да ги приспособите боите што се користат при печатењето.

PhotoEnhance создава поостри слики и поживописни бои така што автоматски ги приспособува контрастот, заситеноста и осветленоста на оригиналните податоци за сликата.

Белешка:

- Овие приспособувања не се применуваат на оригиналните податоци.*
- PhotoEnhance ја приспособува бојата преку анализирање на локацијата на субјектот. Затоа, ако сте ја промениле локацијата на субјектот со намалување, зголемување, отсекување или ротирање на сликата, бојата може да се промени неочекувано. Ако сликата не е добро фокусирана, тонот може да биде неприроден. Ако бојата се смени или стане неприродна, печатете во некој друг режим, различен од PhotoEnhance.*

Windows

Изберете го начинот за поправање бои од **Корекција на боите** од картичката **Повеќе опции**.

Ако изберете **Автоматски**, боите се прилагодуваат автоматски за да одговараат на типот хартија и поставките за квалитетот на печатењето. Ако изберете **Прилагодено** и кликнете **Напредно**, можете да одредувате свои поставки.

Печатење

Mac OS X

Отворете го полето за печатење. Изберете **Color Matching** од појавното мени, па изберете **EPSON Color Controls**. Изберете **Color Options** од појавното мени, па изберете една од достапните опции. Кликнете на стрелката до **Напредни поставки** и одредете ги соодветните поставки.

Печатење на воден печат (само за Windows)

Можете да отпечатите воден печат како што е „Confidential“ на вашите исписи. Можете да додадете и свој воден печат.

Кликнете **Функции на воден жиг** на картичката **Повеќе опции** и изберете воден жиг. Кликнете **Поставки** за да ги смените деталите како што се густина и положбата на водениот жиг.

Печатење заглавие и подножје (само за Windows)

Можете да печатите информации, како што се корисничко име и датум на печатење, како заглавие или подножје.

Кликнете **Функции на воден жиг** на картичката **Повеќе опции** и изберете **Заглавје/Подножје**. Кликнете **Поставки** и изберете ги потребните ставки од паѓачката листа.

Печатење фотографии со Epson Easy Photo Print

Epson Easy Photo Print овозможува едноставно распоредување и печатење фотографии на разни видови хартија.

Белешка:

Со печатење на оригинална фотографска хартија Epson, квалитетот на мастилото е максимална и исписите се живописни и јасни.

Поврзани информации

- ➔ „Достапни хартии и капацитети“ на страница 22
- ➔ „Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 23
- ➔ „Epson Easy Photo Print“ на страница 84

Печатење од паметни уреди

Користење на Epson iPrint

Epson iPrint е апликација што овозможува печатење фотографии, документи и интернет-страници од паметен уред како паметен телефон или таблет. Може да користите локално печатење, печатење од паметен уред што е поврзан со истата безжична мрежа како и печатачот или далечинско печатење, односно

Печатење

печатење од оддалечена локација преку интернет. За да користите далечинско печатење, регистрирајте го печатачот за услугата Epson Connect.



Можете да го инсталирате Epson iPrint на својот паметен уред од следното URL или QR-код.


<http://ipr.to/a>



Користење на Epson iPrint

Активирајте го Epson iPrint од паметниот уред и изберете го записот што сакате да го користите од почетниот еcran.

Следниве екрани може да се менуваат без претходно известување.



❶	Прикажаниот почетен еcran кога ќе се активира апликацијата.
❷	Прикажува информации како да го поставите печатачот и ЧПП.
❸	Го прикажува екранот каде што можете да го изберете печатачот и да одредите поставки за печатачот. Кога ќе го изберете печатачот, не треба да го бирате следниот пат.
❹	Изберете што сакате да печатите - фотографии, документи и интернет-страници.
❺	Го прикажува екранот за поставки за печатење како големина и тип хартија.

Печатење

⑥	Ја прикажува големината на хартијата. Кога ова се прикажува како копче, притиснете го за да се прикажат поставките за хартија што се моментално поставени на печатачот.
⑦	Ги прикажува избраните фотографии и документи.
⑧	Почнува печатење.

Белешка:

За да се печати од менито за документ користејќи iPhone, iPad и iPod touch со iOS, вклучете ја Epson iPrint откако ќе го пренесете документот што сакате да го отпечатате со функцијата за споделување датотеки во iTunes.

Поврзани информации

► „Услуга Epson Connect“ на страница 75

Користење на AirPrint

AirPrint овозможува безжично печатење на печатач оспособен за AirPrint од уред со iOS со најновата верзија на iOS и од Mac OS X v10.7.x или понов.



Белешка:

- Ако ја оневозможите поставката за конфигурација на извор на хартија во менито Поставување на печатачот во **Поставување** на контролната табла на печатачот, не може да користите AirPrint.
- Повеќе информации се достапни на страницата AirPrint на веб-локацијата на Apple.

1. Ставете хартија во печатачот.
2. Поврзете го уредот со истата безжична мрежа што ја користи печатачот.
3. Печатете од уредот на печатачот.

Поврзани информации

► „Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 23

Откажување на печатењето

Белешка:

- ❑ Во Windows не можете да откажете задача за печатење од компјутерот откако е веќе целосно испратена на печатачот. Во овој случај, откажете го печатењето преку контролната табла на печатачот.
- ❑ Кога печатите неколку страници од Mac OS X, не можете да ги откажете сите печатења со користење на контролната табла. Во овој случај, печатењето откажете го преку компјутерот.
- ❑ Ако сте испратиле задача за печатење од Mac OS X v10.6.8 преку мрежата, можно е да не можете да го откажете печатењето од компјутерот. Во овој случај, откажете го печатењето преку контролната табла на печатачот. Треба да смените поставки во Web Config за да го откажете печатењето од компјутерот. Погледнете во Мрежно упатство за повеќе информации.

Откажување на печатењето - копче на печатачот

Притиснете на копчето  за да го откажете печатењето во тек.

Откажување на печатењето - Windows

1. Пристапете до прозорецот на двигателот за печатачот.
2. Изберете ја картичката **Одржување**.
3. Кликнете на **Ред. за печатење**.
4. Кликнете со десното копче на печатењето што сакате да го откажете, а потоа изберете **Откажи**.

Поврзани информации

⇒ „Двигател за печатачот за Windows“ на страница 77

Откажување на печатењето - Mac OS X

1. Кликнете на иконата за печатачот во Dock.
2. Изберете го печатењето што сакате да го откажете.
3. Откажете ја задачата.
 - ❑ Mac OS X v10.8.x до Mac OS X v10.9.x
Кликнете  веднаш до мерачот за напредок.
 - ❑ Mac OS X v10.6.8 до v10.7.x
Кликнете **Избриши**.

Копирање

Копирање

1. Ставете хартија во печатачот.



Важно:

Одредете ги поставките за хартијата преку контролната табла.

2. Поставете ги оригиналите.
3. Влезете во **Копирај** од почетниот еcran со копчето **◀** или **▶**, па притиснете го копчето OK.
4. Одредете го бројот на копии користејќи го копчето **▲** или **▼**.
5. Изберете копирање во боја или еднобојно копирање со копчето **◀** или **▶**.
6. Притиснете го копчето OK за да се прикажат и да ги проверите поставките за печатење. За да ги смените поставките, притиснете го копчето **▼**, изберете ги ставките во поставките со копчето **▲** или **▼** и сменете ги поставките со копчето **◀** или **▶**. Кога ќе завршите, притиснете го копчето OK.
7. Притиснете го копчето **◊**.

Поврзани информации

- ➔ „Режим Копирај“ на страница 17
- ➔ „Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 23
- ➔ „Ставање оригинални на Стакло на скенерот“ на страница 27

Скенирање

Скенирање преку контролната табла

Скенирање на компјутер

Можете да ја зачувате скенираната слика на компјутер.



Важно:

Внимавајте да сте ги инсталирале EPSON Scan и Epson Event Manager на компјутерот пред да ја користите функцијата.

1. Поставете ги оригиналите.
 2. Влезете во Скенирај од почетниот еcran со копчето **◀** или **▶**, па притиснете го копчето OK.
 3. Изберете Со компјутер (JPEG), Со компјутер (PDF), или Со компјутер (е-пошта) употребувајќи го копчето **◀** или **▶**, а потоа притиснете го копчето OK.
 4. Изберете го компјутерот на којшто сакате да ги зачувате скенираните слики.
- Белешка:**
- Можете да смените во често користените поставки за скенирање како тип документ, папка за сочувување или формат на сочувување со Epson Event Manager.
 - Кога печатачот е поврзан на мрежа, може да го изберете компјутерот во кој сакате да ја зачувате скенираната слика. На контролната табла на печатачот може да се прикажат до 20 компјутери.
 - Кога компјутерот на којшто сакате да ги сочувате скенираните слики е откриен на мрежата, првите 15 знаци од името на компјутерот се прикажани на контролната табла. Ако одредите Network Scan Name (Alphanumeric) на Epson Event Manager, се прикажува на контролната табла.
5. Притиснете го копчето **◊**.

Поврзани информации

- ➔ „Ставање оригинални на Стакло на скенерот“ на страница 27
- ➔ „Epson Event Manager“ на страница 83
- ➔ „Режим Скенирај“ на страница 18

Од скенирање на компјутер (WSD)

Белешка:

- Пред да ја користите оваа можност, прво треба да го поставите компјутерот. Погледнете во Мрежно упатство за повеќе информации.
 - Оваа функција е достапна само за компјутери што работат со Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista.
1. Поставете ги оригиналите.

Скенирање

2. Влезете во **Скенирај** од почетниот еcran со копчето **◀** или **▶**, па притиснете го копчето **OK**.
3. Изберете **Со компјутер (WSD)** со копчето **◀** или **▶**, па притиснете го копчето **OK**.
4. Изберете компјутер.
5. Притиснете го копчето **◊**.

Белешка:

Видете во документацијата за компјутерот за да најдете каде е зачувана скенираната слика во компјутерот.

Поврзани информации

- ⇒ „Ставање оригинални на Стакло на скенерот“ на страница 27
- ⇒ „Режим Скенирај“ на страница 18

Скенирање од компјутер

Скенирајте го користејќи го двигателот за скенирање „EPSON Scan“. Видете во помошта на EPSON Scan за објаснување за секоја од ставките за поставување.


Основи на скенирањето

Во овој дел се користи **Домашен режим** на EPSON Scan за да се објаснат основите на скенирањето. Текот на работата е ист како и во другите режими за скенирање.

1. Поставете ги оригиналите.
2. Активирајте го EPSON Scan.

Скенирање

3. Изберете Домашен режим од листата Режим.



4. Одредете ги следниве поставки.

- Тип документ: Изберете го типот на оригиналот што сакате да го скенирате.
- Тип слика: Изберете го типот на бојата на сликата што сакате да ја скенирате.
Ако ова се избира автоматски од поставката **Тип документ**, можете да ја смените поставката.
- Одредиште: Изберете ја резолуцијата на сликата што сакате да ја скенирате.
Ако изберете **Друго**, може да одредите **Резолуција**.
- Мини. приказ: Достапно е само ако изберете **Фотографија** како поставка за Тип документ.
Ако ја изберете ова ставка и кликнете **Преглед**, може да скенирате со автоматско откривање на подрачјето за скенирање, насоката или искривеноста на документот, или да поставите повеќе фотографии на стакло на скенерот.

Скенирање

5. Кликнете **Преглед**.

Белешка:

- Зависно од фотографиите и условите за скенирање, резултатите на скенирањето може да не бидат како што е очекувано. Избришете го **Мини. приказ** и поставете само една фотографија.
- Кога поставувате повеќе фотографии, ставајте ги разделени барем 20 mm (0,8 инчи). Исто, работното подрачје на стакло на скенерот не се скенира.

6. Прилагодете го квалитетот на осветленоста на сликата по потреба.

Белешка:

Зависно од оригиналите, резултатите на скенирањето може да не бидат како што е очекувано.

7. Кликнете **Скенирај**.

8. Во прозорецот **Поставки за зачувување датотека**, извршете ги соодветните поставувања, а потоа кликнете **Добро**.

Белешка:

Кога ќе се избрише **Прикажи ја оваа дијалог-рамка пред следното скенирање**, еcranот **Поставки за зачувување датотека** не се прикажува и скенирањето почнува веднаш. За да се прикаже еcranот **Поставки за зачувување датотека**, кликнете на иконата (**Поставки за зачувување датотека**) десно од **Скенирај** пред да почнете да скенирате.

Поврзани информации

► „Ставање оригинални на Стакло на скенерот“ на страница 27


► „EPSON Scan (двигател за скенерот)“ на страница 83

Скенирање

Скенирање со напредните опции

Скенирање со автоматско откривање на оригиналот (Целосно автом. режим)


Можете да скенирате со едноставно поставување на оригиналот и кликање **Скенирај**. Изберете **Целосно автом. режим** од листата **Режим** во EPSON Scan.



Скенирање

Скенирање со одредена големина (Канцелариски режим)


Можете да ги скенирате оригиналите при одредена големина без прегледување на сликата. Изберете **Канцелариски режим** од листата **Режим** во EPSON Scan.



Скенирање

Скенирање со прилагодување на квалитетот на сликата (Професионален режим)

Можете да скенирате слики прилагодувајќи ги квалитетот и бојата. Овој режим се препорачува за напредни корисници. Изберете **Професионален режим** од листата **Режим** во EPSON Scan.



Скенирање од паметни уреди

Epson iPrint е апликација што овозможува да скенирате фотографии и документи од паметен уред, како паметен телефон или таблет, поврзан со истата безжична мрежа како и печатачот. Можете да ги сочувате скенираните податоци на паметен уред или на услуга во облак, да ги пратите по е-пошта или да ги испечатите.

Можете да го инсталирате Epson iPrint на својот паметен уред од следното URL или QR-код.


<http://ipr.to/a>



Користење на Epson iPrint

Активирајте го Epson iPrint од паметниот уред и изберете го записот што сакате да го користите од почетниот еcran.

Следниве екрани може да се менуваат без претходно известување.



❶	Прикажаниот почетен еcran кога ќе се активира апликацијата.
❷	Прикажува информации како да го поставите печатачот и ЧПП.
❸	Го прикажува еcranот каде што можете да го изберете печатачот и да одредите поставки за печатачот. Кога ќе го изберете печатачот, не треба да го бирате следниот пат.
❹	Го прикажува еcranот за скенирање.
❺	Го прикажува еcranот каде што можете да одредите поставки за скенирање, како резолуцијата.

Скенирање

⑥	Ги прикажува скенираните слики.
⑦	Го почнува скенирањето.
⑧	Прикажува еcran каде што можете да ги сочувате скенираните податоци на паметен уред или во услуга во облак.
⑨	Прикажува еcran каде што можете да ги испратите скенираните податоци по е-пошта.
⑩	Прикажува еcran каде што можете да ги испечатите скенираните податоци.

Поврзани информации

- ➔ „Користење на Epson iPrint“ на страница 49
- ➔ „Услуга Epson Connect“ на страница 75

Дополнување мастило


Проверување на нивоата на мастилото

За да потврдите колку мастило е преостанато, визуелно проверувајте ги нивоата на мастило на сите резервоари.



Важно:

Ако некој од резервоарите за мастило не е наполнет до долната линија, наполнете ги до горната линија на резервоарот за мастило. Понатамошното користење на печатачот кога нивото на мастилото е под долната линија на резервоарите може да го оштети печатачот.



Можете да ги проверите приближните нивоа на мастилото од компјутерот.

Проверување на нивоата на мастилото - Windows

1. Отворете го прозорецот на двигателот за печатачот.
2. Кликнете EPSON Status Monitor 3 на картичката Одржување.

Белешка:

Ако EPSON Status Monitor 3 е исклучено, кликнете Проширен поставки на картичката Одржување, а потоа изберете Вклучи EPSON Status Monitor 3.

Поврзани информации

➔ „Двигател за печатачот за Windows“ на страница 77

Проверување на нивоата на мастилото - Mac OS X

1. Изберете System Preferences од менито > Printers & Scanners (или Print & Scan, Print & Fax), па изберете го печатачот.
2. Кликнете Options & Supplies > Utility > Open Printer Utility.
3. Кликнете EPSON Status Monitor.

Шифри на шишињата со мастило

Epson препорачува користење оригинални шишиња со мастило Epson. Epson не може да гарантира за квалитетот или сигурноста на неоригиналните мастила. Користењето неоригинални мастила може да предизвика оштетувања што не ги покриваат гаранциите на Epson, а во одредени услови може да предизвика и неправилно однесување на печатачот.

Други производи непроизведени од Epson може да предизвикаат оштетувања што не се покриени со гаранциите на Epson, а во одредени услови може да предизвикаат неправилно однесување на печатачот.

Ова се шифрите на оригиналните шишиња со мастило Epson.

BK (Black (Црна))	C (Cyan (Тиркизна))	M (Magenta (Розова))	Y (Yellow (Жолта))
664	664	664	664



Важно:

Користењето оригинално мастило Epson освен одреденото може да предизвика оштетувања што не се покриени со гаранциите на Epson.

Белешка:

За корисниците во Европа, посетете ја следнава интернет-страница за информации за ефикасноста на шишињата со мастило на Epson.

<http://www.epson.eu/pageyield>

Претпазливости при ракување со шишињата со мастило

Прочитајте ги следниве упатства пред да дополните мастило.

Претпазливост при ракување

- Користете шишиња со мастило со правилна шифра на дел за печатачот.
- Печатачот бара внимателно ракување со мастилото. Мастилото може да испрска кога резервоарите се полни или се дополнуваат. Ако ви капне мастило на облеката или некој предмет, може да не се извади.
- Чувајте ги шишињата со мастило на нормална собна температура и подалеку од директна сончева светлина.
- Epson препорачува користење на шишето со мастило пред датумот испечатен на пакувањето.
- Чувајте ги шишињата со мастило во иста околина како и печатачот.
- Кога складирате или превезувате шише со мастило откако ќе го отворите, не навалувајте го шишето и не подложувајте го на удари или промени на температурата. Инаку може да протече мастило дури и кога капачето на шишето со мастило е цврсто затворено. Внимавајте шишето со мастило да биде исправено кога го затворате капачето и преземете мерки да не протекува мастило кога го превезувате шишето.
- Откако ќе донесете шише со мастило внатре од студен магацин, оставете да се стопли до собна температура барем три часа пред да го употребите.

Дополнување мастило


- ❑ Не отворајте го пакувањето на шишето додека не ви треба за да го наполните резервоарот за мастило. Шишето со мастило е спакувано вакуумски за да се одржи сигурноста. Ако оставите шише со мастило распакувано подолго време пред да го употребите, може да не биде можно нормално печатење.
- ❑ Не продолжувајте со печатење кога нивото на мастилото е под долната линија на резервоарот. Понатамошното користење на печатачот кога нивото на мастилото е под долната линија може да го оштети печатачот. Epson препорачува полнење на сите резервоари за мастило до горната линија кога не се работи со печатачот за да се ресетираат нивоата на мастило.
- ❑ За печатење со првокласен квалитет и за да ја заштитите главата за печатење, во касетите останува различна безбедносна резерва мастило кога печатачот покажува дека треба да се дополни мастило. Наведените страници што може да се испечатат не ја вклучуваат резервата.
- ❑ Иако шишињата со мастило може да содржат рециклирани материјали, тоа не влијае на функционирањето или работата на печатачот.
- ❑ Спецификациите и изгледот на шишето со мастило може да се сменат без претходно известување за да бидат подобри.
- ❑ Наведените количини може да варираат во зависност од сликите што ги печатите, типот на хартија што ја користите, зачестеноста на печатење и надворешните услови како што е температурата.

Трошење мастило

- ❑ За да се одржат оптимални перформанси на главата за печатење, дел од мастилото се троши од сите резервоари не само при печатењето, но и при одржувањето, како при чистењето на главата за печатење.
- ❑ Кога печатите еднобојно или во сиви тонови, може да се користат мастилата во боја наместо црното мастило, зависно од видот хартија или поставките за квалитет на печатењето. Причината е што се користи мешавина на мастилата во боја за да се направи црна боја.
- ❑ Мастилото во шишињата со мастило испорачани со печатачот се користи делумно при првичното поставување. За да се произведат висококвалитетни исписи, главата за печатење на печатачот се полни целосно со мастило. Овој еднократен процес троши извесно количество мастило и затоа тие шишиња може да испечатат помалку страници во споредба со следните.

Дополнување на резервоарите за мастило

1. Влезете во **Поставување** од почетниот еcran со копчето **◀** или **▶**, па притиснете го копчето **OK**.
2. Изберете **Одржување** со копчето **◀** или **▶**, па притиснете го копчето **OK**.
3. Изберете **Ресетирајте ги нивоата на мастило** со копчето **◀** или **▶**, па притиснете го копчето **OK**.
4. Притиснете го копчето **◊**.
5. Откачете го резервоарот за мастило од печатачот и легнете го.




Дополнување мастило



Важно:


Не влечете ги цевките.

6. Отворете го капакот на резервоарите за мастило, па извадете го капачето од резервоарот за мастило.




Важно:

- ❑ Внимавајте да не истурите мастило.
- ❑ Внимавајте бојата на резервоарот за мастило да одговара на бојата на мастилото што сакате да го дополните.



7. Откачете го врвот на капачето, извадете го од шишето со мастило, отстранете ја заптивката од шишето, па ставете го капачето.




Дополнување мастило



Важно:


Затворете го капачето на шишето цврсто, инаку може да протече мастило.



Белешка:


Не фрлајте го врвот на капачето. Ако остане мастило во шишето по дополнување на резервоарот, употребете го врвот на капачето за да го затнете капачето на шишето.

8. Дополнете го резервоарот за мастило со правилна боја на мастилото до горната линија на резервоарот.




Белешка:

Ако остане мастило во шишето по полнење на резервоарот до горната линија, ставете го капачето цврсто и чувајте го шишето исправено за подоцненска употреба.




Дополнување мастило


9. Џврсто затворете го капачето на резервоарот за мастило.



10. Затворете го капакот на резервоарите за мастило.



11. Закачете ги резервоарите за мастило на печатачот.



12. Притиснете го копчето OK.

13. Проверете ја бојата што сте ја дополниле до горната линија, па изберете ја и следете ги упатствата на LCD-екранот за да ги препоставите нивоата на мастилото.

Белешка:

Можете да ги препоставите нивоата на мастилото дури и ако не сте наполниле мастило до горната линија. Меѓутоа, печатачот не може да дава известувања и да сопира работа пред нивоата на мастилото да паднат под долната линија.

Поврзани информации

- ➔ „Шифри на шишињата со мастило“ на страница 64
- ➔ „Претпазливости при ракување со шишињата со мастило“ на страница 64

Подобрување на квалитетот за печатење и скенирање

Проверка и чистење на главата за печатење

Ако прскалките се затнати, отпечатените примероци се бледи, има забележителни пруги или се појавуваат неочекувани бои. Кога ќе се намали квалитетот на печатењето, употребете ја функцијата за проверка на прскалките и проверете дали прскалките се затнати. Ако прскалките се затнати, исчистете ја главата за печатење.



Важно:

Не ракувајте со скенерот и не исклучувајте го печатачот за време на чистење на главата. Ако чистењето на главата е нецелосно, може да не биде можно печатење.

Белешка:

- ❑ Бидејќи при чистењето на главата на печатачот се користи малку мастило, чистете ја главата на печатачот само ако опадне квалитетот на печатење.
- ❑ Кога мастилото е потрошено, може нема да можете да ја исчистите главата за печатење. Подгответе ново шише со мастило.
- ❑ Ако квалитетот на печатењето не се поправи по три проверки на прскалките и чистења на главата за печатење, почекајте барем 12 часа без печатење, а потоа повторно проверете ги прскалките и повторете го чистењето на главата ако е потребно. Препорачуваме да го исклучите печатачот. Ако квалитетот на печатењето не се подобри, контактирајте со службата за поддршка на Epson.
- ❑ За да спречите сушење на главата за печатење, не откачувајте го печатачот додека е вклучен.
- ❑ За да одржите најдобра работа на главата за печатење, препорачуваме редовно печатење неколку страници.


Проверка и чистење на главата за печатење - Контролна таблица

1. Ставете обична хартија A4 во печатачот.
2. Влезете во **Поставување** од почетниот еcran со копчето **◀** или **▶**, па притиснете го копчето **OK**.
3. Изберете **Одржување** со копчето **◀** или **▶**, па притиснете го копчето **OK**.
4. Изберете **Проверка на прскалките** со копчето **◀** или **▶**, па притиснете го копчето **OK**.
5. Следете ги упатствата на екранот за да го отпечатите образецот за проверка на прскалките.


Подобрување на квалитетот за печатење и скенирање

6. Споредете ја испечатената шара за проверка со примерокот прикажан подолу.

- Сите линии се испечатени. Прскалките на главата за печатење не се затнати. Изберете **Не** користејќи го копчето **▲** или **▼** и притиснете го копчето **OK**.



- Има прекинати линии или пропуштени сегменти: Прскалките на главата за печатење можеби се затнати. Одете на следниот чекор.



Белешка:

Шарата за проверка може да се разликува, зависно од моделот.

7. Изберете **Да** со копчето **▼** или **▲**, па притиснете го копчето **OK**.

8. Следете ги упатствата на еcranот за да ја исчистите главата на печатачот.

9. Кога ќе заврши чистењето, изберете **Проверка на прск.** со копчето **▼** или **▲**, па следете ги упатствата на еcranот за да го испечатите образецот за проверка на прскалките повторно. Повторувајте го чистењето и печатењето на шарата сè додека линиите не се испечатат целосно.

Поврзани информации

⇒ „Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 23

Проверка и чистење на главата за печатење - Windows

1. Ставете обична хартија A4 во печатачот.

2. Пристапете до прозорецот на двигателот за печатачот.

3. Кликнете **Проверка на прскалките** на картичката **Одржување**.

4. Следете ги упатствата на еcranот.

Поврзани информации

⇒ „Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 23

⇒ „Двигател за печатачот за Windows“ на страница 77

Подобрување на квалитетот за печатење и скенирање

Проверка и чистење на главата за печатење - Mac OS X

1. Ставете обична хартија A4 во печатачот.
2. Изберете **System Preferences** од менито  > **Printers & Scanners** (или **Print & Scan**, **Print & Fax**), па изберете го печатачот.
3. Кликнете **Options & Supplies** > **Utility** > **Open Printer Utility**.
4. Кликнете на **Проверка на прскалките**.
5. Следете ги упатствата на еcranот.

Поврзани информации

➔ „[Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна](#)“ на страница 23

Замена на мастилото во цевките за мастило

Ако не сте го користеле печатачот подолго време и забележите ленти или бои што недостигаат на исписите, може ќе треба да го замените мастилото во цевките за мастило за да го решите проблемот. Алатката **Силно пуштање мастило** овозможува замена на сето мастило во цевките за мастило.



Важно:

- ❑ Оваа функција троши многу мастило. Пред да ја користите оваа функција, проверете дали има доволно мастило во резервоарите. Ако нема доволно мастило, дополнете ги резервоарите.
- ❑ Оваа функција влијае на траењето на перничето за мастило. Перничето за мастило го достигнува капацитетот порано ако се користи оваа функција. Контактирајте со Epson или со овластен претставник на Epson за замена пред да му заврши траењето. Не е дел што може да го замени корисникот.
- ❑ Откако ќе ја употребите алатката Силно пуштање мастило, исклучете го печатачот и почекајте барем 12 часа. Користењето на оваа функција го подобрува квалитетот на печатењето по 12 часа, но не може да се употреби повторно во рок од 12 часа по последната употреба. Ако уште не можете да го решите проблемот откако ќе ги пробате сите начини погоре, контактирајте со поддршката на Epson.

Замена на мастилото во цевките за мастило - Windows

1. Отворете го прозорецот на двигателот за печатачот.
2. Кликнете **Силно пуштање мастило** на картичката **Одржување**.
3. Следете ги упатствата на еcranот.

Поврзани информации

➔ „[Двигател за печатачот за Windows](#)“ на страница 77

Подобрување на квалитетот за печатење и скенирање

Замена на мастилото во цевките за мастило - Mac OS X


- Изберете **System Preferences** од менито  > **Printers & Scanners** (или **Print & Scan**, **Print & Fax**), па изберете го печатачот.
- Кликнете **Options & Supplies** > **Utility** > **Open Printer Utility**.
- Кликнете **Силно пуштање мастило**.
- Следете ги упатствата на еcranот.

Порамнување на главата за печатење

Ако забележите непорамнетост или вертикални линии или заматени слики, порамнете ја главата за печатење.

Порамнување на главата за печатење - Контролна табла

- Ставете обична хартија A4 во печатачот.
- Влезете во **Поставување** од почетниот еcran со копчето **◀** или **▶**, па притиснете го копчето **OK**.
- Изберете **Одржување** со копчето **◀** или **▶**, па притиснете го копчето **OK**.
- Изберете **Порамнување на главата за печатење** со копчето **◀** или **▶**, па притиснете го копчето **OK**.
- Следете ги упатствата на еcranот за да го испечатите образецот за порамнување.
- Следете ги упатствата на еcranот за да ја порамните главата на печатачот. Најдете го и изберете го бројот на најдобриот образец за секоја група со копчето **▲** или **▼**, па притиснете го копчето **OK**.



Белешка:

- Шарата за проверка може да се разликува, зависно од моделот.
- Ако не се подобри квалитетот на печатењето, порамнете ја главата за печатење од компјутер.

Поврзани информации

- „Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 23

Подобрување на квалитетот за печатење и скенирање

Порамнување на главата за печатење - Windows

1. Ставете обична хартија A4 во печатачот.
2. Пристапете до прозорецот на двигателот за печатачот.
3. Кликнете **Порамн. на главата за печатење** на картичката **Одржување**.
4. Следете ги упатствата на еcranот.

Поврзани информации

- ⇒ „[Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна](#)“ на страница 23
⇒ „[Двигател за печатачот за Windows](#)“ на страница 77

Порамнување на главата за печатење - Mac OS X

1. Ставете обична хартија A4 во печатачот.
2. Изберете **System Preferences** од менито  > **Printers & Scanners** (или **Print & Scan**, **Print & Fax**), па изберете го печатачот.
3. Кликнете **Options & Supplies** > **Utility** > **Open Printer Utility**.
4. Кликнете на **Print Head Alignment**.
5. Следете ги упатствата на еcranот.

Поврзани информации

- ⇒ „[Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна](#)“ на страница 23

Чистење на патеката за хартија од дамки од мастило

Кога исписите се замачкани или изгужувани, исчистете го вальакот внатре.



Важно:

Не користете хартиени салфети за да ја чистите внатрешноста на печатачот. Прскалките на главата за печатење можат да се затнат со влакненаца.

1. Ставете обична хартија A4 во отворот за листови.
2. Внесете **Поставување** од почетниот еcran.
3. Изберете **Одржување > Чистење на водилките за хартија**.

Подобрување на квалитетот за печатење и скенирање

- Следете ги упатствата на екранот за да ја исчистите патеката на хартијата.

Белешка:

Повторувајте ја оваа постапка додека хартијата не се замачка со мастило.

Поврзани информации

→ „Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 23

Чистење на Стакло на скенерот


Кога копиите или скенираните слики се замачкани или изгужувани, исчистете го стакло на скенерот.



Важно:

Никогаш не употребувајте алкохол или разредувач за чистење на печатачот. Тие хемикалии може да го оштетат печатачот.

- Отворете го капакот за документи.



- Користете мека и сува крпа за чистење за да ја исчистите површината на стакло на скенерот.

Белешка:

- Ако стаклената површина е измачкана со мастило или некој друг материјал што тешко се отстранува, земете мала количина на средство за чистење на стакло и мека крпа и отстранете ја нечистотијата. Избришете ја сета преостаната течност.
- Не притискајте ја стаклената површина пресилно.
- Внимавајте да не ја изгребете или оштетите површината на стаклото. Оштетена стаклена површина може да го намали квалитетот на скенирањето.

Апликации и информации за мрежни услуги

Услуга Epson Connect

Користејќи ја услугата Epson Connect достапна на интернет можете да печатите од својот паметен телефон, таблет или лаптоп во секое време и практично секаде.

Функциите достапни на интернет се следниве.

Email Print	Далечинско печатење Epson iPrint	Scan to Cloud	Remote Print Driver
✓	✓	-	✓

За повеќе информации погледнете ја веб-локацијата Epson Connect.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (само Европа)

Web Config

Web Config е апликација што работи во интернет-прегледник како Internet Explorer и Chrome на компјутер или паметен уред. Можете да ја потврдите состојбата на печатачот или да ги менувате мрежната услуга и поставките на печатачот. За да ја користите Web Config, поврзете ги печатачот и компјутерот или уредот со иста мрежа.

Белешка:

Следниве прегледници се поддржани.

ОС	Прегледник
Windows XP или понов	Internet Explorer 8 или понов, Firefox*, Chrome*
Mac OS X v10.6.8 или понов	Safari*, Firefox*, Chrome*
iOS*	Safari*
Android 2.3 или понов	Основен прегледник
Chrome OS*	Основен прегледник

*: Користете ја најновата верзија.

Работа со Web Config во интернет-прегледник

- Проверете ја IP-адресата на печатачот.

Изберете **Поставување > Мрежни поставки > Лист за состојба на печатење** од контролната табла, а потоа притиснете го копчето или копчето OK. Проверете ја IP-адресата на печатачот на отпечатениот лист за состојба на печатачот.

- Активирајте го интернет-прегледникот од компјутерот или паметниот уред, а потоа внесете ја IP-адресата на печатачот.

Формат:

IPv4: http://IP-адреса на печатачот/

IPv6: http://[IP-адреса на печатачот]/

Примери:

IPv4: http://192.168.100.201/

IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

Белешка:

Користејќи го паметниот уред, можете да го активираме Web Config од екранот за одржување на Epson iPrint.

Поврзани информации

- ➔ „Користење на Epson iPrint“ на страница 49

Работа со Web Config на Windows

Кога го поврзувате компјутерот со печатачот употребувајќи WSD, следете ги чекорите подолу за да извршите Web Config.

- Пристанете до екраните на уредите и печатачите во Windows.

Windows 8.1/Windows 8

Изберете **Работна површина > Поставувања > Контролна таблица > Види уреди и печатачи in Хардвер и звук** (или **Хардвер**).

Windows 7

Кликнете на копчето за стартирање, изберете **Контролна таблица > Види уреди и печатачи во Хардвер и звук**.

Windows Vista

Кликнете на копчето за стартирање и изберете **Контролна таблица > Печатачи во Хардвер и звук**.

- Кликнете со десното копче на печатачот и изберете **Својства**.

- Изберете ја картичката **Веб-услуга**, а потоа кликнете на URL-то.

Работа со Web Config на Mac OS X

- Изберете **System Preferences** од менито > **Printers & Scanners** (или **Print & Scan**, **Print & Fax**), па изберете го печатачот.

- Кликнете Options & Supplies> Show Printer Webpage.

Неопходни апликации

Двигател за печатачот за Windows

Двигателот за печатачот е апликација што го контролира печатачот според командите за печатење од други апликации. Одредувањето поставки во двигателот за печатачот дава најдобри резултати на печатењето. Можете и да ја проверувате состојбата на печатачот или да го одржувате во врвна работна состојба користејќи ја алатката двигател на печатачот.

Белешка:

Можете да го менувате јазикот на двигателот на печатачот. Изберете го јазикот што сакате да го користите од поставката Јазик во картичката Одржување.

Пристап до двигателот на печатачот од апликациите

За да одредувате поставки што важат само за апликацијата што ја користите, пристапете од таа апликација.

Изберете **Печатење** или **Поставување печатење** од менито **Датотека**. Изберете го својот печатач, па кликнете **Претпочитани вредности** или **Својства**.

Белешка:

Операциите се разликуваат, зависно од апликацијата. Видете во помошта на апликацијата за детали.

Пристап до двигателот на печатачот преку контролната таблица

За да одредите поставки што ќе важат за сите апликации, пристапете преку контролната таблица.

Windows 8.1/Windows 8

Изберете **Работна површина** > **Поставувања** > **Контролна таблица** > **Види уреди и печатачи во Хардвер и звук**. Кликнете со десното копче на печатачот или притиснете го и држете го, а потоа изберете **Поставувања за печатење**.

Windows 7

Кликнете на копчето за стартирање, изберете **Контролна таблица** > **Види уреди и печатачи во Хардвер и звук**. Кликнете со десното копче на печатачот и изберете **Претпочитани вредности за печатење**.

Windows Vista

Кликнете на копчето за стартирање и изберете **Контролна таблица** > **Печатачи во Хардвер и звук**. Кликнете со десното копче на печатачот и изберете **Претпочитани вредности за печатење**.

Windows XP

Кликнете на копчето за стартирање и изберете **Контролна таблица** > **Печатачи и друг хардвер** > **Печатачи и факсови**. Кликнете со десното копче на печатачот и изберете **Претпочитани вредности за печатење**.

Пристап до двигателот на печатачот од иконата на печатачот на лентата со задачи

Иконата на печатачот на лентата со задачи на работната површина е икона на кратенка што овозможува брз пристап до двигателот на печатачот.

Ако ја кликнете иконата на печатачот и изберете **Поставки на печатачот**, можете да пристапите до истиот прозорец за поставување на печатачот како оној што се прикажува од контролната таблица. Ако кликнете двапати на иконата, можете да ја проверите состојбата на печатачот.

Апликации и информации за мрежни услуги

Белешка:

Ако иконата на печатачот не е прикажана на лентата со задачи, отворете го прозорецот на двигателот на печатачот, кликнете **Префериенци за следење** на картичката **Одржување**, па изберете **Регистрирајте ја иконата за брз пристап на лентата за задачи**.


Водич за двигателот на печатачот за Windows

Достапна е помош во двигателот на печатачот за Windows. За да видите објаснувања за ставките за поставување, кликнете со десното копче на ставката, па кликнете **Помош**.

Главна картичка

Можете да одредувате основни поставки за печатење, како тип или големина на хартијата.


Можете и да одредувате поставки за двострано печатење или печатење повеќе страници на еден лист.



Апликации и информации за мрежни услуги

Картичка Повеќе опции


Можете да бирате дополнителни опции за распоред и печатење како менување на големината на исписот или поправање на бойите.



Апликации и информации за мрежни услуги

Картичка Одржување

Може да вршите одржување како проверка на прскалките и чистење на главата за печатење и со активирање на EPSON Status Monitor 3, може да ја проверувате состојбата на печатачот и информации за грешките.



Оперативни поставувања за двигателот за печатачот за Windows

Можете да одредувате поставки како вклучување EPSON Status Monitor 3.

1. Пристапете до прозорецот на двигателот за печатачот.
2. Кликнете **Проширени поставки** на картичката **Одржување**.
3. Направете ги соодветните поставувања, а потоа кликнете **OK**.

За објаснување за поставување на ставките погледнете ја помошта на интернет.

Поврзани информации

➔ „Двигател за печатачот за Windows“ на страница 77

Двигател за печатачот за Mac OS X

Двигателот за печатачот е апликација што го контролира печатачот според наредбите за печатење од други апликации. Поставувањето на двигателот за печатачот обезбедува најдобри резултати за печатење. Исто

Апликации и информации за мрежни услуги

така, можете да го проверите статусот на печатачот или да го одржувате во работна состојба со користење на алатката на двигателот за печатачот.

Пристап до двигателот на печатачот од апликации

Изберете **Печатење** од менито **Датотека**. Ако е потребно, кликнете на **Прикажи ги деталите** (или ▼) за да го проширите прозорецот за печатење.

Белешка:

Операциите се разликуваат во зависност од апликацијата. За повеќе информации, погледнете ја помошта на интернет.


Стартување на службата програма

Изберете **Системски претпочитани вредности** од  менито > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај**, **Печати и испрати факс**), а потоа изберете го печатачот. Кликнете **Опции и опрема** > **Алатка** > **Отвори ја алатката за печатачот**.

Водич за двигателот на печатачот за Mac OS X

Поле за печатење

Сменете го појавното мени во центарот на еcranот за да се покажат повеќе ставки.



Појавно мени	Описи
Поставки за печатење	Може да одредувате основни поставки за печатење како тип хартија и квалитет на печатењето.
Распоред	Можете да изберете распоред за печатење повеќе страници на еден лист или да изберете да печатите рамка.
Ракување со хартијата	Можете да го намалите или зголемите налогот за печатење за автоматско собирање на големината на хартијата што сте ја ставиле.

Апликации и информации за мрежни услуги

Појавно мени	Описи
Совпаѓање бои	Можете да ги прилагодите боите.
Color Options	Кога ќе изберете EPSON Color Controls од менито Совпаѓање бои може да го изберете начинот за корекција на бои.

Белешка:

*Каде Mac OS X v10.8.x или понов, ако не се прикаже менито **Поставки за печатење**, движателот на печатачот Epson не бил инсталериран правилно.*

*Изберете **System Preferences** од менито  > **Printers & Scanners** (или **Print & Scan**, **Print & Fax**), отстранете го печатачот, па додадете го печатачот повторно. Видете го следното за да додадете печатач.*

<http://epson.sn>

Epson Printer Utility

Може да вршите одржување како проверка на прскалките и чистење на главата за печатење и со активирање на **EPSON Status Monitor**, може да ја проверувате состојбата на печатачот и информации за грешките.



Оперативни поставувања за двигателот за печатачот за Mac OS X

Приступување до прозорецот со поставки за работење на двигателот за печатачот за Mac OS X

Изберете **System Preferences** од менито  > **Printers & Scanners** (или **Print & Scan**, **Print & Fax**), па изберете го печатачот. Кликнете **Options & Supplies** > **Options** (или **Driver**).

Поставки за работење на двигателот за печатачот за Mac OS X

- Прескокни празна страница: Не печати празни страници.
- Тивок режим: Печати тивко. Меѓутоа, брзината на печатење може да биде помала.
- High Speed Printing: Печати кога главата за печатење се движи во двете насоки. Брзината на печатење е поголема, но квалитетот може да биде послаб.
- Warning Notifications: Му овозможува на двигателот за печатачот да прикажува известувања за предупредувања.
- Establish bidirectional communication: Обично ова треба да биде поставено на **On**. Избирањето **Off** кога ги собирате информациите за печатачот е невоз можно бидејќи печатачот се дели со компјутери со Windows на мрежа или од друга причина.

EPSON Scan (двигател за скенерот)

EPSON Scan е апликација за контрола на скенирањето. Можете да ја приспособите големината, резолуцијата, осветленоста, контрастот и квалитетот на скенираната слика.

Белешка:

Исто така, можете да го стартувате EPSON Scan и од апликација за скенирање соодветна со TWAIN.

Стартување од Windows

- Windows 8.1/Windows 8
Внесете го името на апликацијата во полето за пребарување, а потоа изберете ја прикажаната икона.
- Освен за Windows 8.1/Windows 8
Кликнете на копчето за стартување и изберете **Сите програми** или **Програми** > **EPSON** > **EPSON Scan** > **EPSON Scan**.

Стартување од Mac OS X

Белешка:

EPSON Scan не ја поддржува функцијата за брзо променување на корисникот на Mac OS X. Исклучете го брзото променување на корисникот.

Изберете **Оди** > **Апликации** > **Epson Software** > **EPSON Scan**.

Epson Event Manager

Epson Event Manager е апликација што овозможува управување со скенирањето од контролната табла и сочувување слики на компјутер. Можете да додавате свои поставки како меморирани вредности, како тип документ, локацијата на папката за сочувување и форматот на сликата. Видете во помошта на апликацијата за детали.

Апликации и информации за мрежни услуги

Активирање во Windows

- Windows 8.1/Windows 8

Внесете го името на апликацијата во полето за пребарување, а потоа изберете ја прикажаната икона.

- Освен за Windows 8.1/Windows 8

Кликнете на копчето за стартирање, па изберете **Сите програми** или **Програми** > **Epson Software** > **Event Manager**.

Активирање во Mac OS X

Изберете **Go** > **Applications** > **Epson Software** > **Event Manager**.

Поврзани информации

➔ „[Скенирање на компјутер](#)“ на страница 54

Epson Easy Photo Print

Epson Easy Photo Print е апликација што овозможува едноставно печатење фотографии со разни распореди. Можете да ја прегледате сликата на фотографијата и да ги прилагодите сликите или положбата. Можете и да печатите фотографии со рамка. Видете во помошта на апликацијата за детали.

Белешка:

За да ја користите апликацијава, треба да е инсталiran двигателот на печатачот.

Активирање во Windows

- Windows 8.1/Windows 8

Внесете го името на апликацијата во полето за пребарување, а потоа изберете ја прикажаната икона.

- Освен за Windows 8.1/Windows 8

Кликнете на копчето за стартирање, па изберете **Сите програми** или **Програми** > **Epson Software** > **Epson Easy Photo Print**.

Активирање во Mac OS X

Изберете **Go** > **Applications** > **Epson Software** > **Epson Easy Photo Print**.

E-Web Print (Само за Windows)

E-Web Print е апликација што овозможува едноставно печатење интернет-страници со разни распореди. Видете во помошта на апликацијата за детали. Можете да пристапите до помошта од менито **E-Web Print** во алатникот на **E-Web Print**.

Започнување

Откако ќе го инсталирате E-Web Print, се прикажува на веб-прегледувачот. Кликнете на **Print** или **Clip**.

EPSON Software Updater

EPSON Software Updater е апликација што проверува за нов или ажуриран софтвер на интернет и го инсталира. Исто така, фирмверот на печатачот можете да го ажурирате и рачно.

Апликации и информации за мрежни услуги

Активирање во Windows

- Windows 8.1/Windows 8

Внесете го името на апликацијата во полето за пребарување, а потоа изберете ја прикажаната икона.

- Со исклучок на Windows 8.1/Windows 8

Кликнете на копчето за стартирање и изберете **Сите програми** или **Програми > Epson Software > EPSON Software Updater**.

Белешка:

Можете да го активирате EPSON Software Updater и со кликање на иконата на печатачот во лентата со задачи на работната површина, па изберете **Ажурирање софтвер**.

Активирање во Mac OS X

Изберете **Go > Applications > Epson Software > EPSON Software Updater**.

Деинсталирање апликации

Белешка:

Најавете се на вашиот компјутер како администратор. Внесете ја администраторската лозинка ако компјутерот ви ја побара.

Деинсталирање апликации - Windows

1. Притиснете го копчето  за да го исклучите печатачот.

2. Затворете ги сите апликации што работат.

3. Отворете ја **Контролната табла**:

- Windows 8.1/Windows 8

Изберете **Работна површина > Поставувања > Контролна табла**.

- Освен за Windows 8.1/Windows 8

Клинете на копчето за вклучување и изберете **Контролна табла**.

4. Отворете **Деинсталирање програма** (или **Добавање** или **отстранување програми**):

- Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista

Изберете **Деинсталирање програма** во **Програми**.

- Windows XP

Кликнете на **Добавање** или **отстранување програми**.

5. Изберете ја апликацијата што сакате да ја деинсталirate.

6. Деинсталирајте ги апликациите:

- Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista

Кликнете на **Деинсталирај/Измени** или **Деинсталирај**.

- Windows XP

Кликнете на **Измени/Отстрани** или **Отстрани**.

Апликации и информации за мрежни услуги

Белешка:

Ако се прикаже прозорецот **Контрола на кориснички сметки**, кликнете **Продолжи**.

7. Следете ги упатствата на еcranот.

Деинсталирање апликации - Mac OS X

1. Преземете го Uninstaller преку EPSON Software Updater.

Откако ќе го преземете Uninstaller, не мора да го преземате пак секогаш кога ја деинсталирате апликацијата.

2. Исклучете го печатачот со притискање на копчето .
3. За да го деинсталирате двигателот на печатачот, изберете **System Preferences** од менито  > Printers & Scanners (или Print & Scan, Print & Fax), па отстранете го печатачот од листата овозможени печатачи.
4. Затворете ги сите активни апликации.
5. Изберете **Go > Applications > Epson Software > Uninstaller**.
6. Изберете ја апликацијата што сакате да ја деинсталирате, а потоа кликнете **Uninstall**.



Важно:

Uninstaller ги отстранива сите двигатели за млазните печатачи на Epson од компјутерот. Ако користите повеќе млазни печатачи на Epson и сакате да избришите некои двигатели, прво избришите ги сите, а потоа инсталирајте го потребниот двигател уште еднаш.

Белешка:

Ако не можете да ја најдете апликацијата што сакате да ја деинсталирате во списокот со апликации, можали нема да можете да ја деинсталирате со користење на Uninstaller. Во таа ситуација, изберете **Go > Applications > Epson Software**, изберете ја апликацијата што сакате да ја одинсталирате, па повлечете ја до иконата за отпад.

Поврзани информации

- ➔ „EPSON Software Updater“ на страница 84

Инсталирање апликации

Ако компјутерот е поврзан со мрежа, инсталирајте ги најновите апликации достапни на интернет-страницата. Ако не можете да ги преземете апликациите од интернет-страницата, инсталирајте ги од дискот со софтвер дојден со печатачот.

Белешка:

- Најавете се на компјутерот како администратор. Внесете ја администраторската лозинка ако компјутерот ви ја побара.*
- Кога повторно инсталираате апликација, прво треба да ја деинсталирате.*

1. Затворете ги сите активни апликации.

Апликации и информации за мрежни услуги

- Кога го инсталирате двигателот за печатачот или EPSON Scan, привремено исклучете ги печатачот и компјутерот.

Белешка:

Не поврзувајте ги печатачот и компјутерот додека не ви се каже.

- Инсталирајте ги апликациите според упатствата на интернет-страницата подолу.

<http://epson.sn>

Поврзани информации

► „Деинсталарија апликации“ на страница 85

Ажурирање на апликациите и фирмверот

Можеби ќе можете да отстраните одредени проблеми и да подобрите или додадете функции со ажурирање на апликациите и фирмверот. Проверете дали ги користите најновите верзии од апликациите и фирмверот.

- Уверете се дека печатачот и компјутерот се поврзани и дека компјутерот е поврзан на интернет.
- Стартувајте го EPSON Software Updater, а потоа ажурирајте ги апликациите или фирмверот.



Важно:

Не исклучувајте го компјутерот или печатачот во текот на ажурирањето.

Белешка:

Ако не можете да ја најдете апликацијата што сакате да ја ажурирате во списокот со апликации, тогаш нема да можете да ја ажурирате со користење на EPSON Software Updater. Проверете за најновите верзии од апликациите на локалната веб-локација на Epson.

<http://www.epson.com>

Поврзани информации

► „EPSON Software Updater“ на страница 84

Решавање проблеми

Проверување на состојбата на печатачот

Проверка на кодовите за грешки на LCD-екранот

На LCD-екранот се прикажува код доколку има грешка или информација што го бара вашето внимание.

Код	Ситуација	Решенија
E-01	Има грешка со печатачот.	Отворете го скенерот и отстранете ги хартијата или заштитниот материјал од печатачот. Исклучете го, па вклучете го печатачот.
E-02	Се појави грешка на скенерот.	Исклучете го, па вклучете го печатачот.
E-11	Подлошката за мастило треба да се замени.	Контактирајте со Epson или овластена сервисна служба на Epson за да го замените перничето за мастило*. Не е дел што може да го замени корисникот.
W-01	Дошло до заглавување на хартијата.	Извадете ја хартијата од печатачот и притиснете го копчето прикажано на дното на LCD-екранот за да ја избришете грешката. Во некои случаи потребно е да го исклучите и повторно да го вклучите напојувањето.
W-11	Подлошката за мастило е при крајот на својот работен век.	Контактирајте со Epson или овластена сервисна служба на Epson за да го замените перничето за мастило*. Не е дел што може да го замени корисникот. Пораката ќе се прикажува додека не се замени перничето за мастило. Притиснете го копчето  за да продолжи печатењето.
I-22	Поставете Wi-Fi од Копче за притискање (WPS) .	Притиснете го копчето на точката за пристап. Доколку нема копче на точката за пристап, отворете го прозорецот со поставки за точката за пристап, а потоа кликнете на копчето прикажано во софтверот.
I-23	Поставете Wi-Fi од PIN-код (WPS) .	Внесете го ПИН-кодот прикажан на LCD-екранот во точката за пристап или во компјутерот во рок од две минути.
I-31	Поставете Wi-Fi од Автоматско поврзување на Wi-Fi .	Инсталирајте го софтерот на вашиот компјутер, а потоа притиснете го копчето OK кога ќе започне поставувањето на Wi-Fi.
I-41	Конфиг. на хартијата е оневозможена. Некои функции не може да се користат.	Ако Конфиг. на хартијата е оневозможена, не може да користите AirPrint. За да употребувате AirPrint, вклучете Конфиг. на хартијата .
I-60	Вашиот компјутер може да не поддржува WSD (Веб услуги за уреди).	Функцијата скенирај на компјутер (WSD) е единствено достапна за компјутери што работат со англиски верзии на Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 или Windows Vista. Проверете дали печатачот е правилно поврзан со компјутерот. Погледнете во <i>Мрежно упатство</i> за повеќе информации.

Решавање проблеми

Код	Ситуација	Решенија
Recovery Mode	Печатачот стартираше во режим за поправање затоа што ажурирањето на фирмверот не беше успешно.	<p>Следете ги чекорите подолу за да се обидете да го ажурирате фирмверот повторно.</p> <ol style="list-style-type: none"> Поврзете ги компјутерот и печатачот со USB-кабел. (Во режимот за поправање, не можете да го ажурирате фирмверот преку мрежна врска.) Посетете ја локалната интернет-страница на Epson за понатамошни упатства.

* Во некои циклуси од печатењето може да се собере многу мало количество вишок мастило на перничето за мастило. За да се спречи протекување мастило од перничето, печатачот е конструиран да го прекине печатењето кога перничето ќе ја достигне својата граница. Дали и колку често ова ќе треба да се направи зависи од бројот на отпечатени страници на печатачот, видот на материјалот за печатење и бројот на циклуси на чистење на печатачот. Потребата да се замени перничето не значи дека печатачот ќе престане да работи во согласност со неговите спецификации. Печатачот ќе ве извести кога треба да се замени перничето и тоа треба да го направи овластена сервисна служба на Epson. Со гаранцијата на Epson не се покриваат трошоците за оваа замена.

Поврзани информации

- ➔ „Контактирање со поддршката на Epson“ на страница 115
- ➔ „Инсталирање апликации“ на страница 86
- ➔ „Ажурирање на апликациите и фирмверот“ на страница 87

Проверка на состојбата на печатачот - Windows

- Отворете го прозорецот на дигиталниот магацин за печатачот.
- Кликнете EPSON Status Monitor 3 на картичката Одржување.

Белешка:

- Можете да ја проверите состојбата на печатачот и со двојно кликање на иконата на печатачот на лентата за задачи. Ако иконата на печатачот не е додадена на лентата за задачи, кликнете Преференци за следење на картичката Одржување, па изберете Регистрирајте ја иконата за брз пристап на лентата за задачи.*
- Ако EPSON Status Monitor 3 е исклучен, кликнете Проширен поставки на картичката Одржување, а потоа изберете Вклучи EPSON Status Monitor 3.*

Поврзани информации

- ➔ „Дигитален магацин за печатачот за Windows“ на страница 77

Проверка на статусот на печатачот - Mac OS X

- Изберете System Preferences од менито  > Printers & Scanners (или Print & Scan, Print & Fax), па изберете го печатачот.
- Кликнете Options & Supplies > Utility > Open Printer Utility.
- Кликнете на EPSON Status Monitor.

Отстранување заглавена хартија

Проверете ја грешката прикажана на контролната табла и следете ги упатствата за отстранување на заглавената хартија вклучувајќи и искинати парчиња. Потоа избришете ја грешката.




Важно:

Отстранете ја заглавената хартија внимателно. Насилно отстранување на хартијата може да го оштети печатачот.

Отстранување заглавена хартија од Додавање хартија од задна страна

Отстранете ја заглавената хартија.



Отстранување заглавена хартија од внатрешноста на печатачот




Внимание:


- Внимавајте капакот да не ви ја фати раката или прстите кога го отворате или затворате скенерот. Инаку може да се повредите.
- Не допирајте ги копчињата на контролната табла кога рацете ви се во печатачот. Ако печатачот почне да работи, може да предизвика повреда. Внимавајте да не ги допрете деловите што штрчат за да не се повредите.

Решавање проблеми

1. Отворете го скенерот со затворен капак за документи.




2. Отстранете ја заглавената хартија.




Важно:

Не допирајте ги белиот плоснат кабел, прозирниот дел и цевките за мастило што се наоѓаат во печатачот. Така може да предизвикате дефект.



Решавање проблеми

- Затворете го скенерот.



Хартијата не се внесува правилно

Проверете го следново ако хартијата се заглавува, хартијата се внесува закосено, се внесуваат неколку листови истовремено, не се внесува хартија или хартијата се исфрла.

- ❑ Ставете го печатачот на рамна површина и ракувајте во препорачаните услови на околината.
- ❑ Користете хартија поддржана од печатачот.
- ❑ Следете ги претпазливостите за ракување со хартија.
- ❑ Ставете хартија во правилна насока и лизнете го граничникот кон работ на хартијата.
- ❑ Не ставајте повеќе од максимално назначениот број листови хартија. За обична хартија, не ставајте хартија над линијата покажана со триаголникот на граничникот.
- ❑ Кога ќе се појави грешка дека нема хартија иако е внесена во печатачот, ставете ја хартијата повторно допрена до десниот раб на додавање хартија од задна страна.
- ❑ Ставајте лист по лист кога ставате повеќе листови хартија.
- ❑ Кога се внесуваат неколку листови хартија истовремено при рачно двострано печатење, отстранете ја целата хартија што е ставена во изворот за хартија пред да ставите нова.
- ❑ Печатењето може било паузирано одредено време, што предизвикува печатачот да ја исфрла хартијата.
- ❑ Проверете дали поставките за големината и видот на хартијата се точни.

Поврзани информации

- ➔ „Спецификации за животната средина“ на страница 107
- ➔ „Достапни хартии и капацитети“ на страница 22
- ➔ „Претпазливости при ракување со хартија“ на страница 21
- ➔ „Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 23

Проблеми со напојувањето и контролната табла

Печатачот не се вклучува

- Држете го подолго копчето .
- Проверете дали струјниот кабел е правилно вклучен.

Печатачот не се исключува

Држете го подолго копчето .

Ако сè уште не можете да го исключите печатачот, исклучете го кабелот за напојување. За да спречите сушење на главата за печатење, вклучете го и исклучете го печатачот со притискање на копчето .

ЛЦД-екранот се затемнува

Печатачот е во режим на функција. Притиснете некое копче на контролната табла за да го вратите ЛЦД-екранот во претходната состојба.

Печатачот не печати

Проверете го следново ако печатачот не работи или не печати ништо.

- Инсталирајте го двигателот на печатачот.
- За едноставно печатење фотографии, инсталирајте го Epson Easy Photo Print.
- Цврсто поврзете го кабелот USB со печатачот и компјутерот.
- Ако користите УСБ-разделник, обидете се да го поврзете печатачот директно во компјутерот.
- Ако го користите печатачот преку мрежа, проверете дали печатачот е поврзан со мрежата. Можете да ја проверите состојбата проверувајќи ги показателите на контролната табла или со печатење на листот за мрежна состојба. Ако печатачот не е поврзан со мрежата, видете во *Мрежно упатство*.
- Ако печатите голема слика со многу податоци, компјутерот може да нема доволно меморија. Испечатете ја slikata со помала резолуција или со помала големина.
- Во Windows, кликнете **Ред. за печатење** на картичката **Одржување** на двигателот на печатачот, па проверете го следново.
 - Проверете дали има паузирани печатења.
Откажете го печатењето ако е потребно.
 - Проверете печатачот да не е исклучен или чека наредба.
Ако е исклучен или чека наредба, променете го поставувањето за исклучен или чека наредба во менито **Печатач**.
- Уверете се дека печатачот е избран како стандарден печатач во менито **Печатач** (во менито треба да има знак за избор).
Ако печатачот не е избран за стандарден печатач, поставете го како стандарден.

Решавање проблеми

- Во Mac OS X, проверете печатачот да не е на **Pause**.

Изберете **System Preferences** од менито  > **Printers & Scanners** (или **Print & Scan**, **Print & Fax**), па кликнете двапати на печатачот. Ако печатачот е паузиран, кликнете **Resume** (или **Resume Printer**).

- Активирајте ја проверката на прскалките, па исчистете ја главата за печатење ако некоја од прскалките е затната.
- Ако го користите печатачот преку AirPrint, изберете **Поставување** > **Поставување на печатачот** > **Пост. за изв. на хар.**, а потоа вклучете **Конфиг. на хартијата**. Ако е исклучена таа поставка, не можете да го користите AirPrint.
- Ако го користите печатачот преку AirPrint, вклучете ја поставката AirPrint во Web Config. Ако е исклучена таа поставка, не можете да го користите AirPrint.

Поврзани информации

- ➔ „[Инсталирање апликации](#)“ на страница 86
- ➔ „[Epson Easy Photo Print](#)“ на страница 84
- ➔ „[Откажување на печатењето](#)“ на страница 52
- ➔ „[Проверка и чистење на главата за печатење](#)“ на страница 69
- ➔ „[Web Config](#)“ на страница 75

Проблеми со отпечатеното

Квалитетот на исписот е слаб

Проверете го следново ако квалитетот на исписот е слаб поради матни исписи, ленти, бои што недостигаат, избледени бои, непорамнетост и мозаични обрасци на исписите.

- Проверете дали почетното полнење мастило е целосно.
- Проверете го резервоарот за мастило. Ако резервоарот е празен, дополнете мастило веднаш и проверете ја главата за печатење.
- Активирајте ја проверката на прскалките, па исчистете ја главата за печатење ако некоја од прскалките е затната.
- Ако не сте го користеле печатачот долго време, употребете ја алатката Силно пуштање мастило на двигателот на печатачот.
- Порамнете ја главата за печатење.
- Ако се појавуви непорамнетост на растојание од 2.5 см, порамнете ја главата за печатење.
- Користете хартија поддржана од печатачот.
- Не печатете на влажна, оштетена или стара хартија.
- Ако хартијата е извиткана или пликовите се надуени, исправете ги.
- Кога печатите слики или фотографии, печатете со податоци со голема резолуција. Сликите на интернет-страниците често се со мала резолуција иако изгледаат доволно добро на екранот, така што квалитетот на печатењето може да се намали.
- Изберете соодветна поставка за типот хартија на контролната табла или двигателот на печатачот за типот хартија ставен во печатачот.
- Печатете со поставка за висок квалитет на контролната табла или во двигателот за печатачот.

Решавање проблеми

Кога слики или фотографии се печатат со неочекувани бои, прилагодете ги боите и печатете повторно. Функцијата за автоматска корекција на боите го користи стандардниот режим за корекција на боите во **PhotoEnhance**. Обидете се со друг режим за корекција во **PhotoEnhance** избирајќи опција поинаква од **Автоматска корекција** како поставка за **Корекција на сцена**. Ако проблемот опстои, користете некоја друга функција за корекција на боите освен **PhotoEnhance**.

Исклучете го двонасочното (или високобрзинско) поставување. Кога е вклучено ова поставување, главата за печатење печати додека се движи во двете насоки, така што е можно вертикалните линии да не се порамнети. Ако ја исклучите оваа функција, печатењето може да биде побавно.

Windows

Откажете го **Голема брзина** во картичката **Повеќе опции** на двигателот на печатачот.

Mac OS X

Изберете **System Preferences** од менито  > **Printers & Scanners** (или **Print & Scan**, **Print & Fax**), па изберете го печатачот. Кликнете **Options & Supplies** > **Options** (или **Driver**). Изберете **Off** како поставка за **High Speed Printing**.

Не ставајте ја хартијата на купче веднаш по печатењето.

Исушете ги исписите целосно пред да ги архивирате или прикажете. Кога ги сушите исписите, избегнувајте директна сончева светлина, не користете фен и не допирајте ја испечатената страна на хартијата.

Обидете се да користите оригинални шишиња со мастило Epson. Производот е конструиран да ги прилагодува боите врз основа на користењето оригинални шишиња со мастило Epson. Користењето неоригинални шишиња мастило може да предизвика послаб квалитет на печатењето.

Користете шишиња со мастило со правилна шифра на дел за печатачот.

Epson препорачува користење на шишето со мастило пред датумот испечатен на пакувањето.

Кога печатите слики или фотографии, Epson препорачува користење оригинална хартија Epson место обична хартија. Печатете на страната за печатење на оригиналната хартија Epson.

Поврзани информации

- ➔ „Дополнување на резервоарите за мастило“ на страница 65
- ➔ „Проверка и чистење на главата за печатење“ на страница 69
- ➔ „Замена на мастилото во цевките за мастило“ на страница 71
- ➔ „Порамнување на главата за печатење“ на страница 72
- ➔ „Претпазливости при ракување со хартија“ на страница 21
- ➔ „Достапни хартии и капацитети“ на страница 22
- ➔ „Листа на видови хартија“ на страница 22
- ➔ „Приспособување на бојата за печатење“ на страница 48

Квалитетот на копирањето е слаб

Проверете го следново ако има нерамномерни бои, замачкувања, точки или прави линии на копираната слика.

Ставете или исфрлете хартија без печатење за да ја исчистите патеката на хартијата.

Исчистете го стакло на скенерот.

Решавање проблеми

- Не притискајте пресилно на оригиналот или на капакот за документи кога ставате оригинални на стакло на скенерот. Нерамномерни бои, замачкувања или точки може да се појават кога оригиналот или капакот за документи се притиснати пресилно.
- Ако се појави ефект на контраст (мрежест ефект), сменете ја поставката за намалување и зголемување или ставете го оригиналот под малку поразличен агол.

Поврзани информации

- ⇒ „Чистење на патеката за хартија од дамки од мастило“ на страница 73
- ⇒ „Чистење на Стакло на скенерот“ на страница 74
- ⇒ „Квалитетот на исписот е слаб“ на страница 94

Сликата од задната страна на оригиналот се појавува на копираната слика

- Ако имате тенок оригинал, ставете го на стакло на скенерот, а потоа ставете парче црна хартија врз него.
- Намалете го поставувањето за густината на копијата во контролната табла.

Позицијата, големината или маргините на исписот се неточни

- Ставете хартија во правилна насока и лизнете ги граничниците кон работ на хартијата.
- Кога ги ставате оригиналите на стакло на скенерот, порамнете го аголот на оригиналот со аголот означен со симбол на рамката на стаклото на скенерот. Ако работите на копијата се исечени, поместете го оригиналот малку подалеку од аголот.
- Исчистете ги стакло на скенерот и капакот за документи. Ако на стаклото има прашина или дамки, областа за копирање може да се прошири за да ги опфати прашината или дамките со што може да создаде погрешна позиција за печатење или мали слики.
- Изберете го соодветното поставување за големината на хартијата на контролната табла или во двигателот за печатачот.
- Прилагодете ја поставката за маргини во апликацијата така што ќе биде во подрачјето за печатење.

Поврзани информации

- ⇒ „Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 23
- ⇒ „Ставање оригинални на Стакло на скенерот“ на страница 27
- ⇒ „Чистење на Стакло на скенерот“ на страница 74
- ⇒ „Област за печатење“ на страница 104

Хартијата е замачкана или изгужвана

Проверете го следново ако хартијата е замачкана или изгужвана од печатењето.

- Исчистете ја патеката за хартија.
- Исчистете ги стакло на скенерот и капакот за документи.
- Ставете хартија во правилна насока.

Решавање проблеми

- Кога печатите двострано рачно, внимавајте мастилото да е сосема суво пред да ставите хартија повторно.
- Кога хартијата се замачкува при копирање, намалете ја поставката за густина на копирањето на контролната табла.

Поврзани информации

- ⇒ „Чистење на патеката за хартија од дамки од мастило“ на страница 73
- ⇒ „Чистење на Стакло на скенерот“ на страница 74
- ⇒ „Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 23
- ⇒ „Режим Копирај“ на страница 17
- ⇒ „Квалитетот на исписот е слаб“ на страница 94

Неточни или погрешно отпечатени знаци

- Цврсто поврзете го кабелот USB со печатачот и компјутерот.
- Откажете ги паузираните задачи за печатење.
- Не ставајте го рачно компјутерот во режим на **Хибернација** или **Спиење** додека печатите. Страниците со искривен текст ќе се испечатат следниот пат кога ќе го стартирате компјутерот.

Поврзани информации

- ⇒ „Откажување на печатењето“ на страница 52

Отпечатената слика е превртена

Исклучете ги сите поставувања за огледална слика во двигателот за печатачот или во апликацијата.

- Windows
Отстранете го знакот за избор од **Огледална слика** на картичката на двигателот за печатачот **Повеќе опции**.
- Mac OS X
Отстранете го **Mirror Image** од изборникот **Поставки за печатење** на полето за печатење.

Проблемот со исписот не може да се избрише

Ако сте се обиделе со сите решенија и не сте го решиле проблемот, обидете се да го деинсталirate и повторно да го инсталirate двигателот за печатачот.

Поврзани информации

- ⇒ „Деинсталирање апликации“ на страница 85
- ⇒ „Инсталирање апликации“ на страница 86

Други проблеми со печатењето

Печатењето е премногу бавно

- Затворете ги непотребните апликации.
- Намалете ја поставката за квалитет на контролната табла или во двигателот за печатачот. Печатење со висок квалитет ја намалува брзината на печатењето.
- Исклучете ја поставката за двонасочно (или високобрзинско) печатење. Кога е вклучена оваа поставка, главата за печатење печати додека се движи во двете насоки, така што брзината на печатењето се намалува.

Windows

Изберете **Голема брзина** во картичката **Повеќе опции** на двигателот на печатачот.

Mac OS X

Изберете **System Preferences** од менито  > **Printers & Scanners** (или **Print & Scan**, **Print & Fax**), па изберете го печатачот. Кликнете **Options & Supplies** > **Options** (или **Driver**). Изберете **On** како поставка за **High Speed Printing**.

- Исклучете го тивкиот режим. Оваа опција ја намалува брзината на печатење.

Windows

Исклучете ја поставката **Тивок режим** во картичката **Главна** на двигателот на печатачот.

Mac OS X

Изберете **System Preferences** од менито  > **Printers & Scanners** (или **Print & Scan**, **Print & Fax**), па изберете го печатачот. Кликнете **Options & Supplies** > **Options** (или **Driver**). Изберете **Off** како поставка за **Тивок режим**.

Печатењето забавува многу при непрекинато печатење

Печатењето се забавува за да се спречи прегревање на механизмот на печатачот и негово оштетување. Сепак, можете да продолжите со печатење. За да се вратите на нормална брзина на печатењето, оставете го печатачот да мирува барем 30 минути. Брзината на печатењето не се враќа на нормала ако се исклучи напојувањето.

Не може да почне скенирање

- Цврсто поврзете го кабелот USB со печатачот и компјутерот.
- Ако користите УСБ-разделник, обидете се да го поврзете печатачот директно во компјутерот.
- Ако го користите печатачот преку мрежа, проверете дали печатачот е поврзан со мрежата. Можете да ја проверите состојбата проверувајќи ги показателите на контролната табла или со печатење на листот за мрежна состојба. Ако печатачот не е поврзан со мрежата, видете во *Мрежно упатство*.
- Внимавајте да сте го избрале правилниот печатач (скенер) ако се прикажува листа скенери кога ќе го активирате EPSON Scan.
- Ако користите некои апликации компатибилни со TWAIN, изберете го печатачот (скенерот) што го користите.

Решавање проблеми

- ❑ Во Windows, проверете дали печатачот (скенерот) е прикажан во **Скенер и фотоапарат**. Печатачот (скенерот) треба да бидат прикажан како „EPSON XXXXX (име на печатачот)“. Ако печатачот (скенерот) не е прикажан, деинсталирајте го и повторно инсталирајте го EPSON Scan. Погледнете го следново за да пристапите до **Скенер и фотоапарат**.

- ❑ Windows 8/Windows 8

Изберете **Работна површина** > **Поставувања** > **Контролна табла**, внесете „Скенер и фотоапарат“ во полето за пребарување, кликнете **Прикажи го скенерот и фотоапаратот**, а потоа проверете дали е прикажан печатачот.

- ❑ Windows 7

Кликнете на копчето за стартирање и изберете **Контролна табла**, внесете "Скенер и фотоапарат" во полето за пребарување, кликнете **Погледни ги скенерите и фотоапаратите**, а потоа проверете дали е прикажан печатачот.

- ❑ Windows Vista

Кликнете на копчето за стартирање, изберете **Контролна табла** > **Хардвер и звук** > **Скенери и фотоапарати**, а потоа проверете дали е прикажан печатачот.

- ❑ Windows XP

Кликнете на копчето за стартирање, изберете **Контролна табла** > **Печатачи и друг хардвер** > **Скенери и фотоапарати**, а потоа проверете дали е прикажан печатачот.

- ❑ Ако не можете да скенирате со користење на апликации компатибилни со TWAIN, деинсталирајте ја и пак инсталирајте ја апликацијата компатибилна со TWAIN.
- ❑ За Mac OS X со процесор од Intel, ако се инсталирани други верзии на двигателите за скенери од Epson освен EPSON Scan, како што се Rosetta или PPC, деинсталирајте го EPSON Scan, а потоа повторно инсталирајте го EPSON Scan.

Поврзани информации

- ➔ „[Деинсталирање апликации](#)“ на страница 85
- ➔ „[Инсталирање апликации](#)“ на страница 86

Не може да се стартира со скенирање кога се користи контролната табла

- ❑ Уверете се дека EPSON Scan и Epson Event Manager се инсталирани правилно.
- ❑ Проверете го поставувањето за скенирање поставено во Epson Event Manager.

Поврзани информации

- ➔ „[Epson Event Manager](#)“ на страница 83

Проблеми со скенирани слики

Квалитетот на скенирањето е слаб

- ❑ Исчистете ги стакло на скенерот и капакот за документи.

Решавање проблеми

- Не притискајте пресилно на оригиналот или на капакот за документи кога ставате оригинални на стакло на скенерот. Нерамномерни бои, замачкувања или точки може да се појават кога оригиналот или капакот за документи се притиснати пресилно.
- Ичистете го правот од оригиналот.
- Одредете ги соодветните поставки за типот документ.
- Скенирајте во повисока резолуција.
- Приспособете ја сликата во EPSON Scan, а потоа скенирајте. За повеќе информации погледнете во EPSON Scan.

Поврзани информации

► „Чистење на Стакло на скенерот“ на страница 74

Знаците се заматени

- Во Домашен режим или Канцелариски режим во EPSON Scan, select Опција за слика како поставка за Приспособувања на слика, изберете Подобрување текст.
- Во Професионален режим во EPSON Scan, изберете Документ како Автоматски тип експозиција во поставките Оригинал.
- Прилагодете ги поставките за прагот во EPSON Scan.
 - Домашен режим**
Изберете Црно-бело како поставка за Тип слика, кликнете Осветленост, па прилагодете го прагот.
 - Канцелариски режим**
Изберете Црно-бело како поставка за Тип слика, па прилагодете го прагот.
 - Професионален режим**
Изберете Црно-бело како поставка за Тип слика, па изберете ја поставката за праот.
- Скенирајте во повисока резолуција.

Слика од другата страна на оригиналот се појавува на скенираната слика

- За тенок оригинал, ставете го оригиналот на стакло на скенерот, па ставете црна хартија врз него.
- Одредете ги соодветните поставки за типот документ.
- Во Домашен режим или Канцелариски режим во EPSON Scan, изберете Опција за слика како поставка за Приспособувања на слика, а потоа изберете Подобрување текст.

На скенираната слика се појавува ефект на контраст (мрежест ефект)

- Ставете го оригиналот под малку поинаков агол.
- Изберете Отстранување екран во некој друг режим освен Целосно автом. режим во EPSON Scan.
- Сменете ја поставката за резолуција.

Подрачјето за скенирање или подрачјето не е правилно

- Кога ги ставате оригиналите на стакло на скенерот, поместете го аголот на оригиналот со аголот означен со симбол на рамката од стакло на скенерот. Ако работите на скенираната слика се исечени, поместете го оригиналот малку подалеку од аголот.
- Ичистете ги стакло на скенерот и капакот за документи. Ако на стаклото има прашина или дамки, областа за скенирање може да се прошири за да ги опфати прашината или дамките со што може да создаде погрешна позиција за скенирање или мали слики.
- Кога ставате повеќе оригинални на стакло на скенерот за да ги скенирате одделно, но тие се скенираат во една датотека, ставете ги оригиналите оддалечени најмалку 20 mm (0,8 инчи). Ако проблемот опстои, ставајте само еден по еден оригинал.
- Точно поставете ја областа за скенирање.
- Кога скенирате со **Целосно автомат. режим** или прегледот на сликички во EPSON Scan, поместете го оригиналот 4,5 mm (0,18 инчи) од работите на стакло на скенерот.
- Кога користите преглед на сликички за голем оригинал во **Домашен режим** или **Професионален режим** во EPSON Scan, областа за скенирање може да не биде точна. Кога правите преглед во EPSON Scan, направете маркирани линии на областа што сакате да ја скенирате на картичката **Преглед** во прозорецот **Преглед**.
- Ако **Автом. ориентација на фотографија** во EPSON Scan не работи правилно, видете во помошта на EPSON Scan.
- Поништете го **Автом. ориентација на фотографија** во EPSON Scan.
- Кога скенирате со EPSON Scan, достапната област за скенирање може да биде намалена ако поставувањето за резолуцијата е премногу високо. Намалете ја резолуцијата или приспособете ја областа за скенирање во прозорецот **Преглед**.

Поврзани информации

- ➔ „[Ставање оригинални на Стакло на скенерот](#)“ на страница 27
- ➔ „[Чистење на Стакло на скенерот](#)“ на страница 74

Проблемот со скенираната слика не може да се избрише

Ако сте се обиделе со сите решенија и не сте го решиле проблемот, кликнете **Конфигурација** во режим што не е **Целосно автомат. режим** во прозорецот EPSON Scan, па кликнете **Ресетирај ги сите** во картичката **Друго** за да ги активираате поставките на EPSON Scan. Ако активирањето не го реши проблемот, деинсталирајте го и повторно инсталирајте го EPSON Scan.

Поврзани информации

- ➔ „[Деинсталирање апликации](#)“ на страница 85
- ➔ „[Инсталирање апликации](#)“ на страница 86

Други проблеми со скенирање

Не може да се скенира во Целосно автом. режим во EPSON Scan

- Не може да се скенира во форматот PDF/Multi-TIFF постојано во Целосно автом. режим. Скенирајте во режим што не е Целосно автом. режим.
- Видете во помошта на EPSON Scan за друг начин за решавање на проблемите.

Прегледот на сликички не работи правилно

Погледнете ја помошта за EPSON Scan.

Поврзани информации

→ „EPSON Scan (двигател за скенерот)“ на страница 83

Скенирањето е премногу бавно

Намалете ја резолуцијата.

Скенирањето сопира кога се скенира во PDF/Multi-TIFF

- Кога скенирате многу документи, препорачуваме да скенирате во сиви тонови.
- Зголемете го слободното место на дискот на компјутерот. Скенирањето може да сопре ако нема доволно слободно место.
- Обидете се со скенирање во помала резолуција. Скенирањето сопира ако вкупното количество податоци го достигне ограничувањето.

Други проблеми

Мал електричен шок при допир на печатачот

Ако на компјутерот се поврзани многу надворешни уреди, може да почувствуваате мал електричен шок кога ќе го допрете печатачот. Ставете заземјување на компјутерот што е поврзан со печатачот.

Звуките додека работи се високи

Ако звуките се превисоки, вклучете го тивкиот режим. Меѓутоа, тоа може да ја намали брзината на работата на печатачот.

- Двигател за печатачот за Windows
Изберете **Вклучено** како поставување **Тивок режим** на картичката **Главна**.

Решавање проблеми

□ Двигател за печатачот за Mac OS X

Изберете **Системски претпочитани вредности** од  менито > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај**, **Печати и испрати факс**), а потоа изберете го печатачот. Кликнете **Опции и резерви** > **Опции** (или **Двигател**). Изберете **On** како поставување за **Тивок режим**.

Податоците не може да се зачуваат на мемориска картичка

- Користете мемориска картичка поддржана од печатачот.
- Проверете дали мемориската картичка е заштитена од запишување.
- Проверете дали на мемориската картичка има доволно слободна меморија. Ако меморијата е речиси полна, не може да се зачуваат податоци.

Поврзани информации

⇒ „[Спецификации за поддржаните мемориски картички](#)“ на страница 106

Апликацијата е блокирана од заштитен сид (само за Windows)

Додајте ја апликацијата во дозволените програми на заштитниот сид на Windows во безбедносните поставки во **Контролна табла**.

„?“ се прикажува на еcranот за избирање фотографии

„?“ се прикажува на LCD-екранот кога сликовната датотека не е поддржана од производот.

Поврзани информации

⇒ „[Спецификации на поддржаните податоци](#)“ на страница 106

Се прикажува порака за ресетирање на нивоата на мастилото

Дополнете ги сите или одредените резервоари за мастило, изберете ја дополнетата боја на LCD-екранот, па притиснете го копчето  за да ги ресетирате нивоата на мастило.

Зависно од условите на користење, пораката може да се прикаже кога уште има мастило во резервоарот.

Поврзани информации

⇒ „[Дополнување на резервоарите за мастило](#)“ на страница 65

Додаток

Технички спецификации


Спецификации на печатачот

Положба на прскалката на главата за печатење		Прскалки за црно мастило: 180 Прскалки за мастило во боја: 59 за секоја боја
Тежина на хартијата	Обична хартија	64 до 90 g/m ² (17 до 24lb)
	Пликови	Плик #10, DL, C6: 75 до 90 g/m ² (20 до 24 lb)

Област за печатење


Квалитетот на печатењето може да е послаб во засенчените области поради механизмот на печатачот.

Единечни листови (нормално печатење)



A	3.0 mm (0.12 in.)
B	3.0 mm (0.12 in.)
C	40.0 mm (1.57 in.)
D	32.0 mm (1.26 in.)

Пликови



A	3.0 mm (0.12 in.)
B	5.0 mm (0.20 in.)
C	18.0 mm (0.71 in.)
D	40.0 mm (1.57 in.)

Спецификации на скенерот

Тип на скенерот	Рамен оптички скенер
Фотоелектричен уред	CIS
Максимална големина на документ	216 × 297 mm (8.5 × 11.7 инчи) A4, Letter

Додаток

Резолуција	1200 dpi (главно сканирање) 2400 dpi (субсканирање)
Длабочина на бојата	<p>Боја</p> <p><input type="checkbox"/> 48 битови на точка внатрешно (16 битови по точка на боја внатрешно)</p> <p><input type="checkbox"/> 24 битови на точка надворешно (8 битови по точка на боја надворешно)</p> <p>Сива палета</p> <p><input type="checkbox"/> 16 битови по точка внатрешно</p> <p><input type="checkbox"/> 8 битови по точка надворешно</p> <p>Црно и бело</p> <p><input type="checkbox"/> 16 битови по точка внатрешно</p> <p><input type="checkbox"/> 1 битови по точка надворешно</p>
Извор на светлина	LED

Спецификации на интерфејсот

За компјутер	Hi-Speed USB
--------------	--------------

Спецификации на Wi-Fi

Стандарди	IEEE802.11b/g/n ^{*1}
Фреквентен опсег	2,4 GHz
Режими на координација	Инфраструктура, ад хок ^{*2} , Wi-Fi Direct ^{*3*4}
Безбедност при безжичен пристап	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES) ^{*5}

*1 Во согласност со IEEE 802.11b/g/n или IEEE 802.11b/g во зависност од местото на купување.

*2 Не е поддржано за IEEE 802.11n.

*3 Не е поддржано за IEEE 802.11b.

*4 Режимот Simple AP е компатилен со Wi-Fi врска (инфраструктура).

*5 Во согласност со стандардите WPA2 со поддршка за WPA/WPA2 Personal.

Безбедносен протокол

SSL/TLS	HTTPS-сервер/клиент, IPPS
---------	---------------------------

Поддржани услуги од други лица

AirPrint	Печатење	iOS 5 или понов/Mac OS X v10.7.x или понов
	Скенирање	Mac OS X v10.9.x или понов

Google Cloud Print

Спецификации за надворешните мемориски уреди

Спецификации за поддржаните мемориски картички

Компатибилни мемориски картички	Максимални капацитети
miniSD*	2 GB
miniSDHC*	32 GB
microSD*	2 GB
microSDHC*	32 GB
microSDXC*	64 GB
SD	2 GB
SDHC	32 GB
SDXC	64 GB

* Ставете адаптер што одговара на отворот за мемориски картички. Инаку картичката може да се заглави.

Напони за поддржаните мемориски картички

Тип 3,3 V, тип со двоен напон (3,3 V и 5 V) (напоен напон: 3,3 V)

Картички од 5 V не се поддржани.

Максимално електрично напојување: 200 mA

Спецификации на поддржаните податоци

Формат на датотека	JPEG со Exif Version 2.3 standard снимен со дигитални камери DCF ^{*1} version 1.0 или усогласени со 2.0 ^{*2}
Големина на слика	Хоризонтално: 80 на 10200 пиксели Вертикално: 80 на 10200 пиксели
Големина на датотека	Помалку од 2 GB
Максимален број датотеки	2000

*1 Конструкторско правило за датотечен систем на камери.

*2 Фотографски податоци зачувани во вградената меморија на камерата не се поддржани.

Белешка:

„?“ се прикажува на LCD-екранот кога печатачот не може да ја препознае сликовната датотека. Во таа ситуација, ако изберете распоред за повеќе слики, ќе се испечатат празни делови.

Додаток**Димензии**

Димензии	<p>Складирање</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ширина: 482 mm (19.0 in.) <input type="checkbox"/> Длабочина: 300 mm (11.8 in.) <input type="checkbox"/> Висина: 145 mm (5.7 in.) <p>Печатење</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ширина: 482 mm (19.0 in.) <input type="checkbox"/> Длабочина: 528 mm (20.8 in.) <input type="checkbox"/> Висина: 279 mm (11.0 in.)
Тежина*	Околу 4.5 kg (9.9 lb)

* Без мастилото и без кабелот за напојување.

Спецификации за електриката

Модел	Модел 100 до 240 V	Модел 220 до 240 V
Опсег на номинална фреквенција	50 до 60 Hz	50 до 60 Hz
Номинална струја	0.5 до 0.3 A	0.3 A
Потрошувачка на енергија (со УСБ-поврзување)	<p>Самостојно копирање: Околу 13 W (ISO/IEC24712)</p> <p>Режим на подготвеност: Околу 5.0 W</p> <p>Во мирување: Околу 1.5 W</p> <p>Исклучена енергија: Околу 0.3 W</p>	<p>Самостојно копирање: Околу 13 W (ISO/IEC24712)</p> <p>Режим на подготвеност: Околу 5.0 W</p> <p>Во мирување: Околу 1.5 W</p> <p>Исклучена енергија: Околу 0.3 W</p>

Белешка:

- Проверете ја етикетата на печатачот за напонот.

Спецификации за животната средина

Работа	<p>Користете го печатачот во опсегот прикажан на следниов графикон.</p> <p>Температура: 10 до 35°C (50 до 95°F) Влажност: 20 до 80% RH (без кондензација)</p>
Чување	<p>Температура: -20 до 40°C (-4 до 104°F)* Влажност: 5 до 85% RH (без кондензација)</p>

Додаток

* Можете да го чувате еден месец на 40°C (104°F).

Спецификации за околната за шишињата со мастило

Температура на чување	-20 до 40 °C (-4 до 104 °F)*
Температура на замрзнување	-15 °C (5 °F) Мастилото се топи и може да се користи по околу 2 часа на 25 °C (77 °F).

* Можете да го чувате еден месец на 40 °C (104 °F).

Системски барања

- Windows 8.1 (32-bit, 64-bit)/Windows 8 (32-bit, 64-bit)/Windows 7 (32-bit, 64-bit)/Windows Vista (32-bit, 64-bit)/Windows XP Professional x64 Edition/Windows XP (32-bit)
- Mac OS X v10.9.x/Mac OS X v10.8.x/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

Белешка:

- Mac OS X можно е да не поддржува некои апликации и функции.
- Датотечниот систем UNIX (UFS) за Mac OS X не е поддржан.

Регулаторни информации**Стандарди и одобренија****Стандарди и одобренија за европски модел**

Директива за низок напон 2006/95/E3	EN60950-1
Директива EMC 2004/108/E3	EN55022 Класа Б EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024
Директива R&TTE 1999/5/E3	EN300 328 EN301 489-1 EN301 489-17 EN60950-1

За европските корисници

Ние, корпорацијата Seiko Epson, со ова изјавуваме дека следниве модели на опрема ги исполнуваат суштинските барања и останатите релевантни одредби на Директивата 1999/5/E3:

C462R

За употреба само во Ирска, Велика Британија, Австрија, Германија, Лихтенштајн, Швајцарија, Франција, Белгија, Луксембург, Холандија, Италија, Португалија, Шпанија, Данска, Финска, Норвешка, Шведска,

Додаток

Исланд, Хрватска, Кипар, Грција, Словенија, Малта, Бугарија, Чешка, Естонија, Унгарија, Летонија, Литванија, Полска, Романија и Словачка.

Epson не презема одговорност за незадоволување на барањата за заштита што произлегува од непрепорачана модификација на печатачот.



Стандарди и одобренија за австралискиот модел

EMC	AS/NZS CISPR22 Class B
-----	------------------------

Epson со ова изјавува дека следниве модели на опрема ги исполнуваат суштинските барања и останатите релевантни одредби на Директивата AS/NZS4268:

C462R

Epson не презема одговорност за незадоволување на барањата за заштита што произлегува од непрепорачана модификација на печатачот.

Ограничувања за копирање

Запазете ги следниве ограничувања за да обезбедите одговорна и законска употреба на печатачот.

Забрането е со закон копирање на следниве работи:

- Банкарски сметки, ковани пари, пазарни хартии од вредности издадени од државата, државни обврзници и локални хартии од вредност
- Неискористени поштенски марки, разгледници со платена поштарина и други официјални поштенски документи со важечки поштенски знак
- Државни таксени марки и хартии од вредност кои се издаваат во согласност со законската постапки

Внимавајте при копирање на следниве работи:

- Пазарни хартии од вредности од приватни фирмии (сертификати за производи, преносливи хартии од вредност, чекови итн.), месечни пропусници, карти со попуст итн.
- Пасоши, возачки дозволи, гаранции за состојба, сметки за патарина, бонови за храна, билети, итн.

Белешка:

Копирањето на овие работи може исто така да биде забрането со закон.

Соодветна употреба на авторските материјали:

Печатачите може да се користат неправилно со несоодветно копирање на материјали заштитени со авторски права. Освен во случај на препорака од признат надлежен орган, однесувајте се одговорно и со почит кон дозволата за копирање од страна на носителот на авторско право пред да го копирате публикуваниот материјал.

Проверка на вкупниот број страници внесени низ печатачот

Можете да го проверите вкупниот број страници внесени низ печатачот.

Проверка на вкупниот број страници внесени низ печатачот - Контролна табла

Информациите се печатат со шарата за проверка на прскалките.

1. Ставете обична хартија A4 во печатачот.
2. Влезете во **Поставување** од почетниот еcran користејќи го копчето **◀** или копчето **▶**, па притиснете го копчето Добро.
3. Изберете **Одржување** со копчето **◀** или **▶**, па притиснете го копчето Добро.
4. Изберете **Проверка на прскалките** со копчето **◀** или **▶**, па притиснете го копчето Добро.
5. Следете ги упатствата на екранот за да го отпечатите образецот за проверка на прскалките.

Проверка на вкупниот број страници внесени низ печатачот - Windows

1. Отворете го прозорецот на двигателот за печатачот.
2. Кликнете **Информации за печатач и опции** на картичката **Одржување**.

Поврзани информации

➔ „Двигател за печатачот за Windows“ на страница 77

Проверка на вкупниот број страници внесени низ печатачот - Mac OS X

1. Изберете **System Preferences** од менито  > **Printers & Scanners** (или **Print & Scan**, **Print & Fax**), па изберете го печатачот.
2. Кликнете **Options & Supplies** > **Utility** > **Open Printer Utility**.
3. Кликнете **Printer and Option Information**.

Штедење енергија

Печатачот влегува во режим на спиење или се исклучува автоматски ако не се вршат дејства одреден период. Можете да го прилагодите времето пред да се примени управувањето со енергија. Со зголемување ќе се влијае врз енергетската ефикасност на печатачот. Размислувајте еколошки пред да извршите каква било промена.

Штедење енергија - Контролна таблица

1. Влезете во **Поставување** од почетниот еcran со копчето **◀ или ►**, па притиснете го копчето **OK**.
2. Изберете **Поставување на печатачот** со копчето **◀ или ►**, па притиснете го копчето **OK**.
3. Изберете **Тајмер за исклучување** или **Тајмер за спиење** употребувајќи го копчето **◀ или ►**, а потоа притиснете го копчето **OK**.
4. Избирајте ставки за поставување со копчето **▲ или ▼**, па притиснете го копчето **OK**.

Штедење енергија - Windows

1. Отворете го прозорецот на двигателот за печатачот.
2. Кликнете **Информации за печатач и опции** на картичката **Одржување**.
3. Изберете го периодот пред печатачот да влезе во режим за спиење како поставка на **Тајмер за спиење**, па кликнете **Прати**. За да се исклучува печатачот автоматски, одредете го периодот како поставка на **Тајмер за исклучување**, па кликнете **Прати**.
4. Кликнете **OK**.

Поврзани информации

➔ „Двигател за печатачот за Windows“ на страница 77

Штедење енергија - Mac OS X

1. Изберете **System Preferences** од менито  > **Printers & Scanners** (или **Print & Scan**, **Print & Fax**), па изберете го печатачот.
2. Кликнете **Options & Supplies** > **Utility** > **Open Printer Utility**.
3. Кликнете **Поставки на печатачот**.
4. Изберете го периодот пред печатачот да влезе во режим за спиење како поставка на **Тајмер за спиење**, па кликнете **Примени**. За да се исклучува печатачот автоматски, одредете го периодот како поставка на **Тајмер за исклучување**, па кликнете **Примени**.

Превезување на печатачот

Кога треба да го превезувате печатачот за преместување или поправки, следете ги чекорите подолу за да го спакувате печатачот.

Додаток

Важно:

- ❑ При складирање или пренесување на печатачот, не навалувајте го, не ставајте го вертикално или не превртувајте го; инаку може да протече мастило.
- ❑ Кога складирате или превезувате шише со мастило откако ќе го отворите, не навалувајте го шишето и не подложувајте го на удари или промени на температурата. Инаку може да протече мастило дури и кога капачето на шишето со мастило е цврсто затворено. Внимавајте шишето со мастило да биде исправено кога го затворате капачето и преземете мерки да не протекува мастило кога го превезувате шишето.
- ❑ Не ставајте отворени шишиња со мастило во кутијата со печатачот.

1. Исклучете го печатачот со притискање на копчето .

2. Внимавајте светлото за напојување да се изгасне, а потоа откачете го струјниот кабел.

Важно:

Откачете го струјниот кабел кога е изгаснато светлото за напојување. Инаку главата за печатење не се враќа во почетната положба, што ќе предизвика мастилото да се исуши, а печатењето може да не биде можно.


3. Откачете ги сите кабли како струјниот кабел и кабелот за USB.

4. Внимавајте да нема вметнато мемориска картичка.

5. Извадете ја сета хартија од печатачот.


6. Внимавајте да нема оригинални во печатачот.

7. Отворете го скенерот со затворен капак за документи. Прицврстете ја главата за печатење за кукиштето со лента.




Додаток


8. Затворете го скенерот.



9. Подгответе го пакувањето на печатачот како што е прикажано подолу.



10. Откачете ги резервоарите за мастило од печатачот и легнете ги, а потоа инсталирајте го капачето на резервоарот цврсто.



11. Закачете ги резервоарите за мастило на печатачот.

12. Спакувајте го печатачот во неговата кутија користејќи ги заштитните материјали за да се спречи откачување на резервоарите за мастило.

Додаток

Кога го користите печатачот повторно, внимавајте да ја извадите лентата што ја прицврстува главата за печатење. Ако квалитетот на печатењето ослаби следниот пат кога печатите, исчистете ја и порамнете ја главата за печатење.

Поврзани информации

- ⇒ „Имиња и функции на деловите“ на страница 13
- ⇒ „Проверка и чистење на главата за печатење“ на страница 69
- ⇒ „Порамнување на главата за печатење“ на страница 72

Приступување на мемориска картичка од компјутер

Можете да пишувате или читате податоци од надворешен мемориски уред како мемориска картичка што е вметната во печатачот од компјутер.



Важно:

- Вметнете мемориска картичка откако ќе ја отстраните заштитата од запишување.
- Ако се сочувава слика на мемориската картичка од компјутер, сликата и бројот фотографии не се обновуваат на LCD-екранот. Извадете ја и повторно ставете ја мемориската картичка.
- Кога се споделува надворешен уред вметнат во печатачот помеѓу компјутери поврзани преку USB и преку мрежа, пристапот за запишување им е дозволен единствено на компјутерите што се поврзани на начинот што сте го избрале на печатачот. За да запишувате на надворешниот мемориски уред, внесете **Поставување** на контролната табла и изберете **Споделување датотеки** и начин на поврзување. Податоците може да се прочитаат од компјутерите поврзани преку USB и преку мрежа.
- За да запишувате на надворешен мемориски уред поврзан со компјутерот преку мрежа, внесете **Поставување** на контролната табла и изберете **Споделување датотеки**, а потоа дajте и приоритет на мрежната врска.

Белешка:

Потребно е некое време да се препознаат податоците од компјутерот ако е поврзан голем надворешен мемориски уред, како цврст диск од 2 ТБ.

Windows

Изберете надворешен мемориски уред во **Компјутер** или **Мој компјутер**. Се прикажуваат податоците на надворешниот мемориски уред.

Белешка:

Доколку сте го поврзали печатачот на мрежата без дискот со софтвер или Web Installer, означете отвор за мемориска картичка или USB-порта како мрежен диск. Отворете **Изврши** и внесете име на печатачот \EPSONXXXXXX или IP-адреса на печатачот \\XXX.XXX.XXX.XXX за да се **Отвори**: За да назначите мрежа, кликнете со десното копче врз иконата на уредот. Мрежниот диск се појавува во **Компјутер** или **Мој компјутер**.

Mac OS X

Изберете соодветна икона за уредот. Се прикажуваат податоците на надворешниот мемориски уред.

Додаток

Белешка:

- За да отстраните надворешен мемориски уред, одвлечете ја иконата на уредот до иконата за отпад. Инаку податоците на делениот погон може да не се прикажат правилно кога ќе се вметне друг надворешен мемориски уред.
- Доколку сте го поврзали печатачот на мрежата без EpsonNet Setup, означете отвор за мемориска картичка или USB-порта како мрежен диск. Изберете Go > Connect to Server. Внесете име на печатачот cifs://EPSONXXXXX или smb://EPSONXXXXX во Адреса на серверот и кликнете Поврзи.

Поврзани информации

- „Вметнување мемориска картичка“ на страница 29
- „Режим Поставување“ на страница 19
- „Спецификации за поддржаните мемориски картички“ на страница 106

Каде да се обратите за помош

Веб-локација за техничка поддршка

Ако ви треба дополнителна помош, посетете ја веб-локацијата за поддршка на Epson подолу. Изберете ја земјата или регионот и одете на делот за поддршка на локалната веб-локација на Epson. На локацијата се достапни и најновите двигатели, ЧПП, прирачници и други материјали за преземање.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Европа)

Ако производот на Epson не работи правилно и не може да го решите проблемот, контактирајте со службите за поддршка на Epson за помош.

Контактирање со поддршката на Epson

Пред да контактирате со Epson

Ако производот на Epson не работи правилно и не може да го решите проблемот преку информациите за решавање на проблемите во прирачниците за производот, контактирајте со службите за поддршка на Epson за помош. Ако подолу не е наведена поддршка на Epson, контактирајте со добавувачот од каде што сте го набавиле вашиот производ.

Поддршката на Epson ќе може да ви помогне многу повеќе ако им ги дадете следниве информации:

- Сериски број на производот
(Етикетата со серискиот број вообичаено се наоѓа на задната страна на производот.)
- Модел на производот
- Верзија на софтверот на производот
(Кликнете За, Информации за верзијата или слично копче во софтверот на производот.)
- Марка и модел на вашиот компјутер
- Име и верзија на оперативниот систем на вашиот компјутер
- Имиња и верзии на софтверските апликации кои вообичаено ги користите со вашиот производ

Додаток**Белешка:**

Зависно од производот, во меморијата на производот може да се сочувани податоците на листата за бирање за факс и/или мрежни поставки. При дефект или поправање на производот, податоците и/или поставките може да се изгубат. Epson не одговара за губење податоци, за правење резервни копии или спасување податоци и/или поставки дури и во гарантниот период. Препорачуваме самите да си направите резервна копија на податоците или да ги запишете.

Помош за корисниците во Европа

Видете во вашата Пан-европска гаранција за информации како да контактирате со поддршката на Epson.

Помош за корисниците во Тајван

Контакти за информации, поддршка и услуги се:

На интернет

<http://www.epson.com.tw>

На располагање се спецификации за производот, двигатели за преземање и прашања за производи.

Служба за поддршка на Epson (телефон: +02-80242008)

Нашиот тим во Центарот за помош може телефонски да ви помогне за следново:

- Барања за продажба и информации за производи
- Прашања за користење на производи или проблеми
- Барања за поправка и гаранција

Центар за сервисирање:

Телефонски број	Број на факс	Адреса
02-23416969	02-23417070	No.20, Beiping E. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan
02-27491234	02-27495955	1F, No.16, Sec. 5, Nanjing E. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan
02-32340688	02-32340699	No.1, Ln. 359, Sec. 2, Zhongshan Rd., Zhonghe City, Taipei County 235, Taiwan
039-605007	039-600969	No.342-1, Guangrong Rd., Luodong Township, Yilan County 265, Taiwan
038-312966	038-312977	No.87, Guolian 2nd Rd., Hualien City, Hualien County 970, Taiwan
03-4393119	03-4396589	5F., No.2, Nandong Rd., Pingzhen City, Taoyuan County 32455, Taiwan
03-5325077	03-5320092	1F, No.9, Ln. 379, Sec. 1, Jingguo Rd., North Dist., Hsinchu City 300, Taiwan
04-23011502	04-23011503	3F., No.30, Dahe Rd., West Dist., Taichung City 40341, Taiwan
04-2338-0879	04-2338-6639	No.209, Xinxing Rd., Wuri Dist., Taichung City 414, Taiwan
05-2784222	05-2784555	No.463, Zhongxiao Rd., East Dist., Chiayi City 600, Taiwan

Додаток

Телефонски број	Број на факс	Адреса
06-2221666	06-2112555	No.141, Gongyuan N. Rd., North Dist., Tainan City 704, Taiwan
07-5520918	07-5540926	1F., No.337, Minghua Rd., Gushan Dist., Kaohsiung City 804, Taiwan
07-3222445	07-3218085	No.51, Shandong St., Sanmin Dist., Kaohsiung City 807, Taiwan
08-7344771	08-7344802	1F., No.113, Shengli Rd., Pingtung City, Pingtung County 900, Taiwan

Помош за корисниците во Нов Зеланд

Epson Нов Зеланд сака да ви пружи високо ниво на услуга. Освен документацијата за вашиот производ, ги нудиме следниве извори за добивање информации:

Интернет-адреса

<http://www.epson.co.nz>

Пристапете до веб страниците на Epson Нов Зеланд. Вреди да ја посетите понекогаш и да сурфате овде! Оваа веб-локација ви дава можност за преземање двигатели, контактни места на Epson, информации за нови производи и техничка поддршка (е-пошта).

Центар за помош на Epson

Центарот за помош на Epson е наменет како крајна поддршка за да се увериме дека нашите клиенти имаат пристап до совети. Операторите во Центарот за помош може да ви помогнат во инсталирањето, конфигурирањето и ракувањето со производот на Epson. Нашиот персонал од Центарот за помош за предпродажба ќе ве снабди со литература за новите производи на Epson и ќе ве информира каде е сместен најблискиот добавувач или продажен агент. Овде се одговорени голем број прашања.

Бројот на Центарот за помош е:

Телефон: 0800 237 766

Ви препорачуваме да ги имате сите значајни информации при рака, кога ќе нè побарате. Колку повеќе информации ќе ни дадете, толку побргу ќе го решиме проблемот. Овие информации ги вклучуваат документацијата за производите на Epson, типот на компјутер, оперативниот систем, апликациската програми и која било информација што сметате дека е потребна.

Транспорт на производот

Epson препорачува да го чувате пакувањето на производот за транспорт во иднина. Исто така, препорачуваме да го прицврстите резервоарот за мастило со леплива лента.

Помош за корисниците во Сингапур

Извори на информации, поддршка и достапни услуги од Epson во Сингапур се:

На интернет

<http://www.epson.com.sg>

На располагање се информации за спецификации за производ, двигатели за преземање, Најчесто поставувани прашања (ЧПП), Барања за продажба и Техничка помош преку е-пошта.

Додаток

Центар за помош на Epson (Телефон: (65) 6586 3111)

Нашиот тим во Центарот за помош може телефонски да ви помогне за следново:

- Барања за продажба и информации за производи
- Прашања за користење на производи или проблеми
- Барања за поправка и гаранција

Помош за корисниците во Тајланд

Контакти за информации, поддршка и услуги се:

На интернет

<http://www.epson.co.th>

Достапни се информации за спецификации за производ, двигатели за преземање, Најчесто поставувани прашања (ЧПП), и е-пошта.

Линија на Epson (Телефон: (66) 2685-9899)

Нашиот тим на линијата може телефонски да ви помогне за следново:

- Барања за продажба и информации за производи
- Прашања за користење на производи или проблеми
- Барања за поправка и гаранција

Помош за корисниците во Виетнам

Контакти за информации, поддршка и услуги се:

Телефонска линија на Epson (Телефон): 84-8-823-9239

Сервисен центар: 80 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City, Vietnam.

Помош за корисниците во Индонезија

Контакти за информации, поддршка и услуги се:

На интернет

<http://www.epson.co.id>

- Информации за спецификациите на производот, двигатели за преземање
- Најчесто поставувани прашања (ЧПП), Барања за продажба, прашања преку е-пошта

Телефонска линија на Epson

- Барања за продажба и информации за производи

- Техничка поддршка

Телефон: (62) 21-572 4350

Факс: (62) 21-572 4357

Додаток**Сервисен центар на Epson**

Jakarta	Mangga Dua Mall 3rd floor No 3A/B Jl. Arteri Mangga Dua, Jakarta	Телефон/факс: (62) 21-62301104
Bandung	Lippo Center 8th floor Jl. Gatot Subroto No.2 Bandung	Телефон/факс: (62) 22-7303766
Surabaya	Hitech Mall lt IIB No. 12 Jl. Kusuma Bangsa 116-118 Surabaya	Телефон: (62) 31-5355035 Факс: (62) 31-5477837
Yogyakarta	Hotel Natour Garuda Jl. Malioboro No. 60 Yogyakarta	Телефон: (62) 274-565478
Medan	Wisma HSBC 4th floor Jl. Diponegoro No. 11 Medan	Телефон/факс: (62) 61-4516173
Makassar	MTC Karebosi Lt. III Kav. P7-8 Jl. Ahmad Yani No.49 Makassar	Телефон: (62) 411-350147/411-350148

Помош за корисниците во Хонг Конг

За да добиете техничка помош како и други услуги, слободно контактирајте со Epson Hong Kong Limited.

Почетна страница на интернет

Epson Hong Kong воспостави локална страница на кинески и английски јазик на интернет за да им ги обезбеди следните информации на корисниците:

- Информации за производ
- Одговори на Најчесто поставувани прашања (ЧПП)
- Најнови верзии на двигателите за производите на Epson

Корисниците можат да пристапат на нашата глобална веб-локација на:

<http://www.epson.com.hk>

Линија за техничка поддршка

Може да контактирате со нашиот технички персонал и на следниве телефонски броеви и броеви за факс:

Телефон: (852) 2827-8911

Факс: (852) 2827-4383

Додаток

Помош за корисниците во Малезија

Контакти за информации, поддршка и услуги се:

На интернет

<http://www.epson.com.my>

- Информации за спецификациите на производот, двигателите за преземање
- Најчесто поставувани прашања (ЧПП), Барања за продажба, прашања преку е-пошта

Epson Trading (M) Sdn. Bhd.

Главна канцеларија:

Телефон: 603-56288288

Факс: 603-56288388/399

Центар за помош на Epson:

- Барања за продажба и информации за производ (инфо-линија)

Телефон: 603-56288222

- Барања за услуги за поправка и гаранција, употреба на производ и техничка поддршка (техничка-линија)

Телефон: 603-56288333

Помош за корисниците во Индија

Контакти за информации, поддршка и услуги се:

На интернет

<http://www.epson.co.in>

На располагање се спецификации за производот, двигателите за преземање и прашања за производи.

Главна канцеларија на Epson во Индија — Бангалор

Телефон: 080-30515000

Факс: 30515005

Регионални канцеларии на Epson во Индија:

Локација	Телефонски број	Број на факс
Mumbai	022-28261515/16/17	022-28257287
Delhi	011-30615000	011-30615005
Chennai	044-30277500	044-30277575
Kolkata	033-22831589/90	033-22831591
Hyderabad	040-66331738/39	040-66328633
Cochin	0484-2357950	0484-2357950

Додаток

Локација	Телефонски број	Број на факс
Coimbatore	0422-2380002	NA
Pune	020-30286000/30286001/30286002	020-30286000
Ahmedabad	079-26407176/77	079-26407347

Линија за помош

За сервис, информации за производ или да порачате касета со мастило — 18004250011 (9 — 21 ч.) — Ова е бесплатен број.

За сервис (корисници на CDMA и мобилни телефони) — 3900 1600 (9 — 18ч.) Локален STD-префикс

Помош за корисници на Филипините

За добивање техничка помош како и останати пост-продажни услуги, корисниците може да контактираат со корпорацијата Epson Philippines на телефонските и броевите на факс како и на адресата за е-пошта подолу:

Централа: (63-2) 706 2609

Факс: (63-2) 706 2665

Директна линија на Центарот за помош: (63-2) 706 2625

Е-пошта: epchelpdesk@epc.epson.com.ph

На интернет

<http://www.epson.com.ph>

На располагање се информации за спецификации за производ, управувачи за симнување, Најчесто поставувани прашања (ЧПП) и барања преку е-пошта.

Бесплатен телефонски број 1800-1069-EPSON (37766)

Нашиот тим на линијата може телефонски да ви помогне за следново:

- Барања за продажба и информации за производи
- Прашања за користење на производи или проблеми
- Барања за поправка и гаранција